



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско-хрватско-словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр 1032-Т-226 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 18 јули 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XII

Цена на овој број е 60. — или — Прегледната за 1956 година изнесува 1500. — динари, а за странство 2200. — динари. — Редакција: Улица Краљевина Марко бр. 9. — Телефон: Редакција 24 418, Администрација 26 276. Пропаганско одделение 22-619. Рел. централа 28 010.

396.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за органите на внатрешните работи, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 јуни 1956 година.

ПР бр. 29

27 јуни 1956 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

То заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседател

на Сојузниот извршен совет,

Александар Ранковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Внатрешните работи како гранка на државната управа опфаќаат непосредно извршување на законите и на другите прописи, организирање на служби и вршењето на други управни работи и дејности во областа на заштитата на државната безбедност, на јавниот поредок, на редот и мирот, на слободата и правата на граѓаните, на општествениот и личниот имот, како и во областа на извршувањето на казните, цивилната заштита и на граѓанските состојби.

Член 2

Внатрешните работи ги вршат сојузните, републичките, покраинските, обласните, околинските и општинските органи на управата за внатрешни работи, доколку со посебни прописи одделни од тие работи не се ставени во надлежност на извршните совети, на народните одбори и на нивните совети или на други органи на управата.

Органите на управата за внатрешни работи се: сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи и неговите поверенства, републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи и неговите поверенства, Покраинскиот и Обласниот секретаријат за внатрешни работи, секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околината и неговите испостави, како и органите на управата на народниот одбор на општината надлежни за внатрешните работи (органи на внатрешните работи).

Член 3

За положбата и одговорноста на органите на внатрешните работи важат соодветните одредби од

Законот за државната управа и од другите закони со кои се уредува положбата и одговорноста на органите на државната управа.

Другите одредби од тие закони што се однесуваат на органите на државната управа се применуваат и на органите на внатрешните работи, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 4

Во состав на органите на внатрешните работи е Народната милиција.

Член 5

Органите на внатрешните работи организираат служби и установи за извршување на казните, на мерките за безбедност и на воспитно-поправителните мерки и за чување на лицата против кои во кривичната постапка е одреден притвор или истражен затвор.

Тие можат, во рамките на својот делокруг, да организираат служби и установи за криминалистички истражувања, за криминалистички вештачења, медицинска служба како и други стручни и технички служби што овозможуваат сестрано, законито и ефикасно вршење на внатрешните работи.

Член 6

Органите на внатрешните работи ги вршат работите од својата надлежност врз основа и во рамките на законите и другите прописи донесени во согласност со законот.

Во вршењето на работите од својата надлежност сојузните и републичките органи на внатрешни работи се должни да се придржуваат за смерниците на надлежниот извршен совет, а органите на внатрешните работи на народните одбори се должни да се придржуваат за смерниците на народниот одбор и на неговиот надлежен совет издадени во рамките на нивните овластувања.

Член 7

Советите на народните одбори надлежни за внатрешни работи, во рамките на својот делокруг и овластувања, ја претресуваат работата на органите на внатрешните работи, вршат надзор над нивната работа и им одредуваат смерници за работа, располагаат за материјалните средства за унапредување на службата на внатрешните работи, како и за превентивните и другите мерки за спречување и отстранување на казните и другите општествено штетни појави, и соработуваат со општествените и други организации при решавањето на тие прашања и за тоа им даваат свои предлози на народните одбори ги утврдуваат нацртите на прописи што ги донесува народниот одбор, и вршат други работи што со посебни прописи се ставени во нивна надлежност.

Член 8

Внатрешните работи ги опфаќаат управните работи во областа:

- 1) на заштитата на личните, имотните и политичките права на граѓаните;
- 2) на заштитата на државната безбедност;
- 3) на спречувањето и откривањето на кривичните дела, на пронајдувањето и фаќањето на стори-

телите на кривични дела и нивното предавање на органите надлежни за гонење, како и на помошта и соработката во откривањето на сторителите на стопански престапи (криминалистичка служба);

4) на заштитата на јавниот поредок и одржувањето на јавниот ред и мир;

5) на спречувањето, откривањето и пријавувањето на прекршоците и нивните сторители;

6) на извршувањето на казните, на мерките за безбедност и на воспитно-поправителните мерки, ако одредени од тие работи не се ставени во надлежност на други органи;

7) на безбедноста на сообраќајот на јавните патишта;

8) на пасошката служба, на контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница и на престојот и движењето на странците;

9) на државјанството и службата на граѓанските состојби;

10) на примената на прописите: за здруженијата, собираите и другите јавни собирања за внесувањето и растурањето на странски печат, за држењето и носењето на оружје и за прометот на огнено оружје, муниција и експлозив;

11) на пријавно-одјавната служба и на утврдувањето идентитетот на граѓаните;

12) на противпожарната служба и на службата на цивилната заштита;

13) како и други работи што со посебни прописи се ставени во надлежност на органите на внатрешните работи.

Член 9

Надлежноста на органите на внатрешните работи се утврдува со закон и со други прописи на органот овластен за регулирање на соодветната област.

Надлежност на сојузните и републичките органи за непосредно извршување на законите во областа на внатрешните работи може да се утврди само со закон.

Член 10

Внатрешните работи ги врши секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата, ако одделни работи со закон или со прописи донесени врз основа на закон не се ставени во надлежност на други органи на внатрешните работи или на други државни органи.

Работите на внатрешниот ред и мир во општината и други внатрешни работи одредени со овој закон и со други прописи спаѓаат во надлежност на народниот одбор на општината и на неговите органи.

Член 11

Меѓусебните односи на сојузните, републичките, покраинските, обласните, скопските и општинските органи на внатрешните работи се уредуваат со овој закон, со Законот за државната управа и со други закони.

Органите на внатрешните работи се должни едни на други да си укажуваат стручна помош и соработка.

Член 12

Внатрешни работи од исклучива надлежност на федерацијата се работите: на државната безбедност, на контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница, на контролата на престојот и движењето на странците, на внесувањето и растурањето на странски печат, на пасошката служба и на сојузното државјанство.

Член 13

Внатрешни работи од општ интерес за федерацијата се работите: на криминалистичката служба, на заштитата на јавниот поредок, на одржувањето на редот и мирот во федерацијата, на безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, на примената на прописите за здруженијата, собираите и другите јавни собирања, за другите политички права на граѓаните и за прометот на огнено оружје, муниција и експлозив, работите на извршувањето на казните, на мер-

ките за безбедност и на воспитно-поправителните мерки, како и работите на цивилната заштита и на организацијата и обуката на Народната милиција.

Член 14

Во вршењето на работите од исклучива надлежност на федерацијата и на работите од општ интерес за федерацијата сојузните и републичките органи на внатрешните работи имаат посебни овластувања утврдени со овој закон и со членот 103 од Законот за државната управа.

Член 15

Органите на внатрешните работи и нивните службеници, во рамките на надлежноста утврдена со законот и на своите овластувања, се должни да им укажуваат потребна помош на граѓаните, установите и организациите во случај на загрозување на нивните права, животот или имотот.

Член 16

Органите на внатрешните работи и нивните службеници се должни во вршењето на службата да го штитат и чуваат животот и личното достоинство на граѓаните и можат да ги применуваат само оние мерки на присилба што ги предвидува законот и со кои со најмалку штета за граѓаните и за нивните права се постигнува извршување на службената должност.

Граѓаните, установите и организациите се должни да се придржуваат за наредбите на органите на внатрешните работи и на нивните овластени службеници што тие ги издаваат во вршењето на својата службена должност заради спречување на нередите и немирите, заради безбедност на поголем број лица и на јавниот сообраќај, заради заштита од елементарни несреќи, како и во други слични случаи предвидени со прописите за вршење на службата.

Член 17

Органите на внатрешните работи се должни да укажуваат потребна помош при извршувањето на актите на државните органи што според законот се извршни.

Член 18

Во вршењето на меѓународна правна помош и на други форми на соработка во областа на внатрешните работи со соодветните органи на други држави и со меѓународни организации, органите на внатрешните работи постапуваат врз основа на меѓународните договори, како и прописите за нивното извршување.

Член 19

Во вршењето на својата должност службениците на органите на внатрешните работи се должни да постапуваат според законот и во рамките на утврдените овластувања.

Член 20

За својата работа во вршењето на службената должност, службениците на органите на внатрешните работи одговараат кривично, дисциплински и материјално.

Член 21

За вршење на одделни служби на внатрешните работи на народните одбори на околиите и општините можат определени материјални средства да се предвидат и во буџетот на народната република и на федерацијата.

Сојузниот извршен совет определува за кои служби од претходниот став ќе се предвидат материјални средства во сојузниот буџет односно во буџетот на народната република.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

1. Сојузни органи на внатрешните работи

а) Сојузен Државен секретаријат за внатрешни работи

Член 22

Сојузниот Државен секретаријат ги врши внатрешните работи од надлежноста на федерацијата што со закон и со прописи на Сојузниот извршен совет се ставени во негова надлежност.

Член 23

Сојузниот државен секретаријат ги врши внатрешните работи од надлежноста на федерацијата непосредно или преку свои поверенства.

Сојузниот Државен секретаријат ги врши внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата, ако одделни од тие работи со сојузен закон или со други сојузни прописи не се ставени во надлежност на републичкиот државен секретаријат, односно на околинскиот секретаријат за внатрешни работи.

Меѓународната правна помош и другите форми на меѓународна соработка во областа на внатрешните работи ги врши сојузниот Државен секретаријат, ако со закон или со други прописи одделни од тие работи не се ставени во надлежност на други органи за внатрешни работи.

Член 24

Покрај правата и должностите определени со Законот за државната управа, сојузниот Државен секретаријат врши надзор над примената на сојузните прописи од страна на републичките државни секретаријати за внатрешни работи и на другите републички служби на внатрешните работи а преку нив и над примената на тие прописи од страна на останатите органи и служби на внатрешните работи. Овој надзор сојузниот Државен секретаријат може да го врши и непосредно. За таа цел сојузниот Државен секретаријат може преку свои овластени службеници и преку службеници на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи да врши преглед на работата на сите органи и служби на внатрешните работи.

Ако во вршењето на надзор овластениот службеник утврди дека е незаконит актот што вон управната постапка го донел управниот орган надлежен за внатрешните работи, тој е должен да му обрне внимание за тоа на старешината на тој орган и од него да бара таквиот акт да го стави вон сила. Во случај овој да не го стори тоа, овластениот службеник веднаш ќе му предложи на надлежниот орган незаконитиот акт да го укине или поништи. Ако во работите од општ интерес за федерацијата извршувањето на таквиот акт би било сврзано со опасност за јавниот поредок или за редот и мирот, сојузниот Државен секретаријат може таквиот акт да го запре од извршување, во кој случај мора веднаш да му го достави актот со свој предлог на органот надлежен за неговото укинување односно поништување.

Член 25

Покрај овластувањата од членот 103 од Законот за државната управа, сојузниот Државен секретаријат има право во работите од исклучива надлежност на федерацијата што се ставени во надлежност на други органи на внатрешните работи, да им издава наредби на тие органи за начинот на извршување на определена работа, преку нив да извршува одделни работи од својата надлежност, да одреди службеник што ќе раководи со работата или што ќе изврши одделна работа во таков предмет, како и да преземе одделен предмет од надлежноста на друг орган на внатрешните работи и по него да постапи во својата надлежност.

Член 26

Сојузниот Државен секретаријат може, во согласност со Сојузниот извршен совет, да одреди одделни работи на криминалистичката служба од општ интерес на федерацијата (издавање на потернички лист и слично) непосредно да се вршат во сојузниот Државен секретаријат.

Сојузниот Државен секретаријат може во одделни предмети на криминалистичка служба од општо или меѓународно значење и во други посложени предмети, како и во одделни предмети на одржувањето на јавниот поредок од значење за федерацијата, да одреди службеник што ќе раководи со работата или што ќе изврши одделни работи во односниот предмет.

б) Погранични, лучки, аеродромски и други поверенства

Член 27

За вршење на работите на непосредна контрола над патничкиот промет преку државната граница се формираат погранични, лучки и аеродромски поверенства, кои непосредно му се подредени на сојузниот државен секретаријат. Поверенства можат да се формираат и за непосредно вршење на други определени работи од исклучивата надлежност на федерацијата.

Поверенствата ги формира и нивните подрачја ги определува сојузниот државен секретар за внатрешни работи во согласност со Сојузниот извршен совет.

Во рамките на надлежноста на поверенството, шефот на поверенството донесува самостојно решенија во управната постапка. За решавање по жалбата против првостепеното решение на шефот на поверенството е надлежен сојузниот државен секретар за внатрешни работи.

2. Републички органи на внатрешните работи

а) Републички државен секретаријат за внатрешни работи

Член 28

Републичкиот државен секретаријат врши работи што му се ставени во надлежност со закон, со прописи на сојузниот или републичкиот извршен совет, како и со прописи на сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи донесени во рамките на законските овластувања.

Член 29

Во случај на разијдување на прописот на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи со прописите на другите органи на внатрешните работи се применува сојузниот пропис.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи има право и должност да му укаже на Сојузниот извршен совет за смерницата на републичкиот извршен совет за која смета дека не е донесена во согласност со сојузните прописи и да бара преземање на соодветни мерки.

Член 30

Во вршењето на работите од исклучива надлежност на федерацијата, републичкиот државен секретаријат е должен да постапува според инструкциите и наредбите на сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи, а во работите од општ интерес за федерацијата — според неговите инструкции.

Член 31

Покрај правата и должностите определени со Законот за државната управа, републичкиот државен секретаријат врши надзор над примената на сојузните и републичките прописи од страна на секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околините и другите околински служби на внатрешните работи, а преку нив и над примената на тие прописи од страна на органите на внатрешните работи на народните одбори на општините. Овој надзор републичкиот државен секретаријат може да го врши и непосредно. За таа цел државниот секретаријат може преку свои овластени службеници и преку службеници на секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околините да врши преглед на работата на сите органи и служби на внатрешните работи на територијата на народната република.

Во вршењето на надзорот републичкиот државен секретаријат и неговите овластени службеници, покрај правата и должностите определени со републичкиот закон, ги имаат и овластувањата предвидени во членот 25 од овој закон.

Член 32

Покрај овластувањата од чл 103 од Законот за државната управа, републичкиот државен секретаријат

ријат има право во работите од исклучивата надлежност на федерацијата што се ставени во надлежност на другите органи на внатрешните работи на територијата на народната република, да им издава наредби на тие органи за начинот на извршување на определена работа, да извршува преку нив одделни работи од својата надлежност, да одреди службеник што ќе раководи со работата или што ќе изврши одделна работа во таков предмет, како и да преземе одделен предмет од надлежност на органите на внатрешните работи на територијата на народната република и по него да постапи во својата надлежност.

Член 33

Во вршењето на работите од општ интерес за народната република, републичкиот државен секретаријат има посебни овластувања утврдени со овој закон и со членот 103 од Законот за државната управа.

Член 34

Републичкиот државен секретаријат може, во согласност со републичкиот извршен совет, да определи одделни работи од криминалистичката служба од општ интерес за народната република да се вршат непосредно во државниот секретаријат.

Републичкиот државен секретаријат може во одделни предмети на криминалистичката служба од општо или меѓународно значење и во други посложени предмети, како и во одделни предмети на одржувањето на јавниот поредок од значење за федерацијата или за народната република, да одреди службеник што ќе раководи со работата или што ќе изврши одделни работи во односниот предмет.

Член 35

Правата и должностите на Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Србија спрема покраинските и обласните органи на внатрешните работи се определуваат со законот на Народна Република Србија.

б) Републички поверенства

Член 36

За вршење на работите на безбедноста на сообраќајот на јавните патишта и на работите на криминалистичката служба од интерес за народната република можат да се формираат републички поверенства, што непосредно му се подредени на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Поверенствата ги формира и нивното подрачје го определува републичкиот државен секретар за внатрешни работи во согласност со републичкиот извршен совет.

Во рамките на надлежноста на поверенството, шефот на поверенството самостојно донесува решенија во управната постапка. За решавање во жалбата против првостепеното решение на шефот на поверенството е надлежен републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

3. Покраински и обласни органи на внатрешните работи

Член 37

Покраинскиот и Обласниот секретаријат ги вршат на подрачјето на Автономната Покраина Војводина и на Автономната Косовско-метохиска Област работите од надлежноста на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи што се определени со прописите на Народна Република Србија донесени во согласност со одредбите на овој закон.

Член 38

Во случај на разидување на прописите на сојузниот или републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи со прописите на Покраинскиот и Обласниот секретаријат за внатрешни работи се применува сојузниот односно републичкиот пропис.

Републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи има право да му укаже на републичкиот извршен совет за смерницата на извршниот совет на автономната единица за која смета дека не е донесена во согласност со сојузните односно со репу-

бличките прописи и да предлага преземање на соодветни мерки.

Член 39

Во вршењето на внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата, Покраинскиот и Обласниот секретаријат се должни да постапуваат според инструкциите и наредбите на сојузниот односно на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, а во работите од општ интерес за федерацијата односно за народната република — според нивните инструкции.

Член 40

Покраинскиот и Обласниот секретаријат спрема органите на внатрешните работи на народните одбори на околиите, како и спрема органите на внатрешните работи на народните одбори на општините на подрачјето на автономната единица и нивните совети надлежни за внатрешните работи ги има правата и должностите, што во рамките на надлежноста на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, се определени со републички закон во согласност со одредбите на овој и на други сојузни закони.

4. Органи на внатрешните работи на народниот одбор на околицата

а) Секретаријат за внатрешни работи

Член 41

Секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата ги врши, во рамките на правата и должностите на околицата, сите внатрешни работи освен оние што со посебни прописи се ставени во надлежност на народниот одбор на околицата и на неговиот соодветен совет.

Секретаријатот за внатрешни работи ги врши работите од претходниот став непосредно или преку свои испостави.

Член 42

Во случај на разидување на сојузните или републичките прописи со прописите на народниот одбор, на неговиот совет или секретаријат за внатрешни работи односно со смерниците на народниот одбор или на неговиот совет, се применува сојузниот односно републичкиот пропис.

Народниот одбор на околицата има право согласно одредбите на уставот и законот да поднесе приговор за заштита на самоуправните права ако смета дека сојузниот односно републичкиот пропис не е во согласност со сојузниот односно со републичкиот закон или со прописите на извршниот совет.

Член 43

Во вршењето на внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата, секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата е должен да постапува според инструкциите и наредбите на сојузниот односно на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, а во работите од општ интерес за федерацијата односно за народната република — според нивните инструкции.

Член 44

Со работата на секретаријатот за внатрешни работи раководи и за неговата работа одговара началник. Во одделни околии може да се назначи и помошник на началникот на секретаријатот.

Во случај на спреченост или временна отсутност на началникот, него го заменува неговиот помошник, а ако овој го нема, службеник на секретаријатот што по предлог од началникот ќе го одреди претседателот на народниот одбор на околицата.

Член 45

Началникот на секретаријатот го назначува и разрешува републичкиот државен секретар за внатрешни работи во согласност со народниот одбор на околицата.

Ако помеѓу народниот одбор и републичкиот државен секретар не се постигне согласност за назначувањето или за разрешувањето на началникот, ор-

танот што го предлага назначувањето односно разрешувањето може прашањето да му го изнесе на решавање на надлежниот извршен совет, чие решение е задолжително.

Член 46

Началникот на секретаријатот по своја иницијатива или по барање од советот за внатрешни работи му поднесува на советот извештаи за работата на секретаријатот и се грижи за извршувањето на заклучоците на советот за внатрешни работи во работите од надлежноста на секретаријатот.

б) Испостави

Член 47

На подрачјето на околицата можат да се осниваат испостави на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата за вршење на определени работи од надлежноста на тој секретаријат.

Испоставите ги оснива и нивното подрачје, седиште и надлежноста ги определува народниот одбор на околицата по прибавеното мислење на народниот одбор на општината а со претходна согласност од републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи

Член 48

Со работата на испоставата раководи шеф, кој го назначува републичкиот државен секретар за внатрешни работи во согласност со претседателот на народниот одбор на околицата.

Шефот на испоставата работи според инструкциите и под надзор на началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата и нему му е одговорен за работата на испоставата.

Во рамките на надлежноста на испоставата шефот на испоставата донесува самостојно решенија во управната постапка. По жалбата против првостепеното решение на шефот на испоставата решава во втор степен органот што решава по жалбата против решенијата на секретаријатот.

5. Орган на внатрешните работи на народниот одбор на општината

Член 49

Во надлежност на народниот одбор на општината спаѓаат следните внатрешни работи:

- 1) одржувањето на редот и мирот во општината;
- 2) безбедноста на месниот сообраќај;
- 3) граѓанските состојби и водењето на книгите за државјанство;
- 4) пријавувањето и одјавувањето на престојот;
- 5) непосредното организирање и раководење со службата за цивилна заштита и за заштита од пожар.

Работите од претходниот став ги врши управниот орган надлежен за внатрешните работи на народниот одбор на општината, ако одделни од тие работи со посебни прописи не се ставени во надлежност на народниот одбор, на неговиот совет или на други органи на внатрешните работи.

Органот на управата надлежен за внатрешните работи на народниот одбор на општината врши и други внатрешни работи што со посебни прописи се ставени во надлежност на тој орган.

Член 50

Внатрешните работи од надлежноста на народниот одбор на општината ги врши органот на управата надлежен за внатрешните работи, ако со посебни прописи не е определено одделни од тие работи да врши народниот одбор или неговиот совет.

Член 51

Во работите од општ интерес за федерацијата односно за народната република што се ставени во надлежност на народниот одбор на општината, органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за внатрешните работи е должен да постапува според инструкциите на сојузниот, републичкиот и околицкиот секретаријат, за внатрешни работи.

Член 52

Во случај на разидување на сојузните, републички или околицките прописи со прописите на народниот одбор на општината и на неговите совети или со нивните смерници, се применува сојузниот, републичкиот односно околицкиот пропис.

Народниот одбор на општината има право да поднесе приговор за заштита на самоуправните права ако смета дека прописот на повисокиот орган не е во согласност со сојузен или републички закон или со прописите на извршниот совет.

III. НАРОДНА МИЛИЦИЈА

Член 53

Народната милиција непосредно ги штити животот и личната слобода на граѓаните, општествениот и личниот имот, го одржува јавниот ред и мир, го спречува нарушувањето на јавниот поредок, ги открива кривичните дела и нивните сторители и го обезбедува извршувањето на внатрешните и други работи што се определени со закон и со други прописи донесени врз основа на закон.

Народната милиција е вооружена и еднообразно униформисана.

Член 54

Основна единица на Народната милиција е станица на Народната милиција.

За вршење на определени задачи можат да се формираат и посебни единици на Народната милиција.

Член 55

Станиците на Народната милиција формирани на подрачјето на околицата во вршењето на задатите му се подредени на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

Член 56

Во секоја општина по правило постои станица на Народната милиција за подрачјето на општината. По потреба може да се оснива една станица на Народната милиција за подрачјето на две или повеќе општини, како и две или повеќе станици за подрачјето на една општина.

Бројот на станиците на Народната милиција во околицата и нивното подрачје ги определува републичкиот државен секретар за внатрешни работи во согласност со народниот одбор на околицата. Ако меѓу републичкиот државен секретар и народниот одбор за тоа не се постигне согласност, решава надлежниот извршен совет.

Член 57

Секоја станица на Народната милиција има потребен број службеници на Народната милиција (милиционери).

Бројот на милиционерите во секоја станица го определува републичкиот државен секретар за внатрешни работи во согласност со народниот одбор на околицата.

Член 58

На чело на станицата на Народната милиција е командирот на станицата, кој одговара за нејзината работа. Командирот на станицата има свој заменик.

Командирот на станицата и неговиот заменик ги назначува републичкиот државен секретар за внатрешни работи.

Командирот на станицата непосредно му е подреден на началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата, според чии наредби ги врши работите и кому му одговара за работата на станицата.

Член 59

Милиционерите на служба во станицата ја вршат службата според наредбите од командирот на станицата.

За време вршењето на службата тие се должни по правило да носат униформа и мораат да бидат вооружени според прописите за униформата и вооружувањето на Народната милиција.

Милиционерите можат да ја вршат службата во граѓанска облека кога ќе го нареди тоа надлежниот старешина.

Член 60

Станицата на Народната милиција непосредно ги врши работите што спаѓаат во делокругот на Народната милиција (член 53).

Станицата на Народната милиција го обезбедува и извршувањето на прописите на народниот одбор на општината и на неговиот совет што се однесуваат на одржувањето на редот и мирот во општината и на безбедноста на месниот сообраќај и укажува помош при административното извршување на актите на органите на општината.

Член 61

Во работите на одржување редот и мирот во општината и безбедноста на месниот сообраќај претседателот на народниот одбор на општината може непосредно да и' издава наредби на станицата на Народната милиција на подрачјето на општината и да бара укажување помош при административното извршување на одделни акти на народниот одбор и на неговите органи. Вакви наредби може да и' издава на станицата на Народната милиција и органот на народниот одбор на општината надлежен за внатрешните работи во рамките на своите овластувања.

Член 62

Началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата се грижи за правилното вршење на службата, за стручната обука, вооружувањето, дисциплината, облекувањето и сместувањето на Народната милиција.

Во работите од претходниот став, како и во другите работи што се однесуваат на внатрешната организација на Народната милиција, на началникот му помага службеник на секретаријатот со соодветно знаење во Народната милиција.

Член 63

Кога интересите на јавниот поредок го бараат тоа, републичкиот односно сојузниот државен секретар за внатрешни работи од милиционерите распоредени по станиците може да формира единица на Народна милиција за извршување на определени задачи.

Старешината на оваа единица го определува државниот секретар што го определил нејзиниот формирање.

Старешината непосредно командува со единицата и му е одговорен на државниот секретар за извршувањето на задачата што и' е доверена на единицата.

Член 64

За обезбедување извршувањето на работите што ги вршат непосредно републичките и сојузниот државни секретаријати за внатрешни работи, можат да постојат посебни единици на Народната милиција.

Формациската состојба на овие единици ја определува надлежниот државен секретар за внатрешни работи.

Член 65

Републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи се грижи за пополнувањето на кадрите, за одржувањето на дисциплината, за снабдувањето со униформа и оружје на Народната милиција, им дава помош на секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околиците во решавањето на сместувањето на Народната милиција и врши надзор над правилното вршење на работите што со чл. 62 од овој закон се ставени во надлежност на началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

Сојузниот државен секретар за внатрешни работи, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува прописи за вршењето на службата во Народната милиција, за стручната обука, за вооружувањето, за униформата и за снабдувањето со униформа и оружје на Народната милиција.

За вршење на работите од претходните ставови во републичкиот и сојузниот државен секретаријат

за внатрешни работи постојат посебни организациони единици.

Член 66

Вкупниот број на службениците на Народната милиција го определува Сојузниот извршен совет по предлог од сојузниот државен секретар за внатрешни работи.

Предлогот од претходниот став го ставя сојузниот државен секретар врз основа на предлозите од републичките државни секретари што ги поднесуваат тие во согласност со републичкиот извршен совет.

IV. ПРАВНА И ДРУГА ПОМОШ И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 67

Органите на внатрешните работи и другите државни органи се должни едни на други да си укажуваат правна помош според прописите за управната постапка и според другите прописи што опредедуваат таква помош.

Органите на внатрешните работи се должни да им укажуваат правна помош и на самостојните установи и организации според прописите за управната постапка кога тие врз основа на закон вршат јавна служба.

Член 68

Органите на внатрешните работи се должни да укажуваат помош заради обезбедување извршувањето на работите што спаѓаат во надлежност на други државни органи, ако при извршувањето се наиде на физички отпор или ако таков отпор може оправдано да се очекува.

Одредбата од претходниот став се однесува и на извршувањето на управните акти што врз основа на закон во вршењето на јавната служба ги донесуваат самостојните установи и организации.

Член 69

Укажувањето на помош заради обезбедување извршувањето на работите и управните акти од претходниот член по правило се бара преку надлежниот секретаријат за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

Ако е потребно да се обезбеди извршување во подрачје што ги преминува границите на една околица, обезбедувањето на извршувањето може да се бара преку републичкиот односно сојузниот орган за внатрешни работи.

Органот за внатрешни работи на кого што му е упатено барањето ја цени оправданоста на барањето за давање помош заради обезбедување на извршувањето и определува во кој обем ќе се даде помошта.

Член 70

Во работите на кривичното гонење органите на внатрешните работи се должни да постапуваат според барањата на судовите и на јавните обвинители за кои тие како органи на кривичното гонење според законот се овластени да им ги упатуваат.

Во овие работи судовите и јавните обвинители можат барањето да им го упатуваат и непосредно на станиците на Народната милиција.

Член 71

Органите на внатрешните работи и органите на санитарниот, ветеринарскиот, пазаришниот, градежниот и на другите инспекторати се должни меѓусебно да соработуваат и да си укажуваат едни на другите помош во откривањето на кривичните дела, на стопанските престапи и на прекршоците, како и во пронајдувањето и фаќањето на сторителите на овие дела.

Ако еден од органите од претходниот став при вршењето на работите од својата надлежност дознае за противправно дејствие по кое за водење на постапката е надлежен друг орган, тој е должен без одлагање да го извести за тоа овој орган.

Член 72

Кога врз основа на посебни прописи други органи или организации одржуваат ред и мир на опре-

делено подрачје или при користењето на определени објекти, органите на внатрешните работи се должни во тие работи да соработуваат со тие органи односно организации и да им укажуваат помош во вршењето на таа служба.

Органите односно организациите од претходниот став се должни да им укажуваат помош на органите на внатрешните работи кога овие вршат работи од својот делокруг на односното подрачје или објекти.

Член 73

Самостојните установи и организации можат да организираат посебна служба за обезбедување на објектите и на имотот со кои управуваат.

Кога е организирана оваа служба, органите на внатрешните работи се должни да соработуваат со неа и да и' укажуваат помош во обезбедувањето на објектите и имотот што таа ги обезбедува.

Лицата што ја вршат службата од ставот 1 на овој член се должни да ги извршуваат наредбите за вршење на таа служба што ги издаваат надлежните органи на внатрешните работи во рамките на својата надлежност.

Поблиски прописи за организацијата на службата од ставот 1 на овој член, како и за овластувањата на лицата што се назначуваат да ја вршат оваа служба, пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Сојузниот извршен совет.

V. ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО ВРШЕЊЕТО НА СЛУЖБАТА

Член 74

Со цел да се спречи загрозувањето на јавната безбедност, на јавниот поредок и на редот и мирот, како и за да се острнат настанатите нарушувања во тој поглед, органите на внатрешните работи се должни да преземаат соодветни мерки за кои со закони и со други прописи се овластени.

Ако еден орган на внатрешните работи веќе започнал некое од дејствијата во извидот или истрагата, друг орган не може да презема дејствија во тој предмет освен ако е посебно овластен за тоа.

Член 75

Работите на осигурување јавниот поредок, на одржување редот и мирот, на обезбедување животот на граѓаните, на спречување извршувањето на кривични дела и на фаќање нивните сторители, службениците на Народната милиција, како и посебно овластените службеници на внатрешните работи, се овластени и се должни да ги вршат во секоја прилика, без оглед на тоа дали се наоѓаат на службена должност и дали тоа во определен случај им е ставено во задача.

Легитимации за посебно овластување на службениците на внатрешните работи во народната република им издава републичкиот државен секретаријат, а на сојузните службеници сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Кога посебно овластениот службеник на внатрешните работи ги врши работите од чл. 75 до 80 од овој закон, тој е должен да ја покаже легитимацијата.

Образецот на легитимацијата го пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 76

Кога постои основано сомнение дека е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност, службениците на Народната милиција, како и посебно овластените службеници на внатрешните работи, се должни да преземат потребни мерки за да се најде сторителот на кривичното дело, сторителот или соучесникот да не се скрие или да не избега, да се откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и предметите што можат да послужат како доказ, како и да ги присоберат сите извештавања што би можеле да бидат од корист за успешното водење на кривичната постапка.

Член 77

Во цел на извршување на задачите што спаѓаат во внатрешни работи, службеникот на Народната милиција како и посебно овластениот службеник има право да го легитимира граѓанинот и во случаите предвидени со прописи да го приведе.

Член 78

Без наредба за претрес, службеникот на Народната милиција или посебно овластениот службеник нема право да влезе во туѓ стан и други простории, освен во случаите предвидени во прописите за кривичната и административно-казнената постапка како и кога е тоа неопходно потребно заради отстранување на општа опасност или на опасност за животот на одделни лица.

Службеникот на внатрешните работи може, без наредба за претрес, да изврши и претрес на лице при извршувањето на наредбата за доведување или при лишување од слобода, ако постои сомнение дека односното лице поседува оружје или орудие за напад. Личен претрес може да се изврши и во случаите кога е потребно да се одземат предмети што можат да послужат како доказ во кривичната или во административно-казнената постапка, ако постои сомнение дека лицето што се гони или што треба да се притвори или приведе тие предмети ќе ги отфрли, скрие или уништи. За одземените предмети веднаш мора да се издаде потврда.

Член 79

Службеникот на внатрешните работи има право да притвори лице само во случаите предвидени во кривичната постапка, а да задржи лице само во случаите предвидени во административно-казнената постапка.

Освен случаите од претходниот став службеникот на Народната милиција и посебно овластениот службеник е овластен да задржи лице што ја нарушува или загрозува јавната безбедност или редот и мирот, ако воспоставувањето на безбедноста односно на редот и мирот или острнувањето на загрозувањето не може да се постигне на друг начин. Ова задржување може да трае додека не му се предаде односното лице на органот надлежен за гонење, а најмногу 24 часа. Ако задржувањето е извршено надвор од седиштето на органот надлежен за гонење, задржаното лице мора најттно да се спроведе до тој орган. Во рокот од 24 часа не се смета времето потребно за спроведување на задржаното лице до местото на предавањето.

Член 80

Службениците на Народната милиција, како и посебно овластените службеници што по налог од надлежниот орган вршат служба на средствата на јавниот превоз, имаат право на бесплатен превоз со тие средства и на осигурување како и другите патници.

Во случаите од претходниот став стопанската организација што управува со превозните средства нема право на надоместок за извршениот превоз и на неа паѓаат трошоците за осигурување.

Член 81

Заради фаќање на извршителот на кривично дело кого непосредно го гони, како и заради превозење во најблиска здравствена установа на жртвата на кривичното дело, на елементарната несреќа или на несреќниот случај, на која и' е потребна итна лекарска помош, службеникот на внатрешните работи има право, ако не може тоа на друг начин да го изврши, да се послужи со првото сообраќајно средство да кое може да дојде, без оглед на тоа кој го држи тоа сообраќајно средство.

За употребата на сообраќајното средство според претходниот став службеникот ќе издаде потврда. Држателот на сообраќајното средство има право на надоместок за фактичната штета причинета со употребата на сообраќајното средство. Надоместокот на штетата паѓа на товар на политичкотериторијал-

ната единица чиј службеник го употребил средството.

Барањето за надоместок на штетата може да му се поднесе на надлежниот орган најдоцна во срок од 30 дена од денот кога е употребено сообраќајното средство. По овој срок не може да се бара надоместок на штетата.

По барањето за надоместок на штетата надлежниот орган е должен да донесе решение во срок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Ако надлежниот орган во тој срок не донесе решение или не го достави, или ако подносителот на барањето не е задоволен со решението, тој може да подаде тужба за надоместок на штетата до надлежниот суд во срок од 30 дена од денот кога решението од надлежниот орган му е доставено, односно од последниот ден кога требало да му биде доставено.

Член 82

Милиционерите и службениците на стражата на казнено-поправителните установи имаат право и должност да носат оружје според прописите за нивното вооружување. Покрај тоа тие носат и гумена палка во случаите предвидени со правилата за вршење на службата.

Другите службеници носат по службена должност огнено оружје само ако за тоа се овластени во легитимацијата.

Член 83

Заради совладување на отпорот од лице што го нарушува редот и мирот односно што треба да се задржи или приведе, како и заради одбивање на нападот врз својата личност при вршењето на службата, службеникот на Народната милиција, како и службеникот на стражата на казнено-поправителна установа и друг службеник на внатрешните работи има право да употреби физичка сила, а службеникот што е овластен да носи гумена палка има право да ја употреби и гумената палка.

Член 84

Милиционерот, службеникот на стражата на казнено-поправителна установа како и друг службеник на внатрешните работи што има право да носи огнено оружје, при извршувањето на службените задачи смее да го употреби оружјето само ако на друг начин не може:

- 1) да го заштити животот на граѓаните;
- 2) да го совлада насилниот противправен отпор на кој наишло при извршувањето на поважна службена задача;
- 3) да го спречи бегството на лицето затечено при извршувањето на потешко кривично дело, или на лицето за кое е издадена потерница;
- 4) да го спречи бегството на лицата лишени од слобода што му се доверени на чување;
- 5) да одбие од себе потешок физички напад, како и да спречи обид на напад со кој се загрозува неговиот живот;
- 6) да го одбие нападот врз објектот што му е доверен на чување, како и врз имотот од поголема вредност.

Службеникот ќе го употреби огненото оружје само ако не може со употребата на физичката сила или на гумената палка да го обезбеди извршувањето на службената задача во случаите наведени во претходниот став.

Пред да го употреби огненото оружје службеникот е должен да го предупреди за тоа лицето спрема кое намерава да го употреби, ако е тоа можно во дадениот случај.

При употребата на огненото оружје службеникот е должен да ги чува животите на другите лица.

Службениците што вршат служба под раководење на определен старешина смеат да употребат оружје само по наредба од старешината. Наредба за употребата на оружјето, старешината може да издаде само во случаите и под условите предвидени во став 1 и 2 од овој член.

Со прописите за вршење на службата во Народната милиција ќе се предвидат поблиски одредби за употребата на гумената палка и на огненото оружје.

Член 85

Кога физичката сила, гумената палка или оружјето се употребени во границите на овластувањата од чл. 83 и 84 од овој закон, исклучена е противправноста на делото.

Употребата на физичката сила, на гумената палка и на оружјето спротивно на правилата за вршење на службата повлекува дисциплинска одговорност.

Ако службеникот при употребата на физичката сила, на гумената палка и на оружјето очигледно ги пречекорил овластувањата од чл. 83 и 84 на овој закон подлежува и на кривична одговорност.

Против службеникот спрема кој е започната кривична постапка според претходниот став, во текот на постапката може да се одреди притвор односно истражен затвор само во случаите на очигледно пречекорување на овластувањата од чл. 83 и 84 од овој закон.

VI. СЛУЖБЕНИЦИ

1. Примена на прописите за државните службеници

Член 86

За службениците на внатрешните работи важат прописите за државните службеници, ако со вој закон и со прописите донесени врз основа на него не е определено поинаку.

Како службеници на внатрешните работи се сметаат сите службеници назначени да вршат служба во органите за внатрешни работи.

2. Посебни услови за прием во служба

Член 87

За службеник може да биде назначено само лице што е способно за вршење на службата во која стапува.

Лице што подлежува на воена обврска може да биде назначено за службеник на внатрешните работи само ако го отслужило задолжителниот воен срок.

Член 88

Лице осудувано за кривично дело против народот и државата или против службената должност извршено со смисленост, или за некое друго кривично дело сторено од користољубие, не може да биде назначено за службеник на внатрешните работи.

3. Вршење на службата

Член 89

Во вршењето на службата службеникот е должен во потполност да се залага за извршувањето на службените задачи што му се доверени. Милиционерите и службениците на стражата на казнено-поправителните установи, како и посебно овластените службеници, се должни да го сторат тоа и во случај кога извршувањето на службената задача е сврзано со опасност за нивниот живот.

При вршењето на доверената службена задача службеникот смее да ја напушти должноста само во случај на неопходно извршување на поважна службена задача.

Член 90

Службеникот е должен да ги извршува сите наредби од претпоставените старешини издадени во цел на вршење службата, освен оние со кои се наредува извршување на дејствие што претставува кривично дело.

Ако службеникот ја изврши точно службената наредба од старешината, старешината е одговорен за последиците.

Ако службеникот по наредба од старешината извршил дејствие што претставува кривично дело, одговорни се и старешината и службеникот.

Член 91

Службеникот е должен да ја чува службената тајна додека е во служба, а и по престанокот на службата.

Како службена тајна се смета сè она што службеникот во службата или по повод на вршењето на службата го дознал, а што ако би се соопштило или на друг начин ставило на знаење на неовластено

лице, би можело да го осуети успехот на службата или би било од штета за јавните интереси или за интересите на одделни лица.

Старешината надлежен за назначување може да го ослободи службеникот од должноста за чување на тајната. По престанокот на службата, ослободување од должноста за чување на тајната може да даде старешината на органот во чија надлежност спаѓа работата за која се однесува тајната.

Упатства за чување на службената тајна и за ослободување од должноста за чување на тајната донесува сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи.

4. Публиски прописи за звањата и платите

Член 92

Пособни прописи за звањата, припадностите и дополнителни работи на службениците на внатрешните работи донесува Сојузниот извршен совет.

Службениците што според прописите носат униформа имаат право на бесплатна униформа односно на соодветен паричен надоместок.

5. Училишта за стручно образование на службениците

Член 93

За стручно образование на службениците постојат стручни училишта при сојузниот и републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Стручните училишта од претходниот став ги оснива надлежниот државен секретар за внатрешни работи во согласност со соодветниот извршен совет.

Условите за прием во стручните училишта, како и програмата и траењето на наставата во училиштата, ги пропишува сојузниот државен секретар за внатрешни работи во согласност со секретарот на Секретаријатот за просвета на Сојузниот извршен совет.

Изборот на службениците што се упатуваат на ниволување во стручните училишта го врши персоналната комисија на надлежниот државен секретаријат. Изборот на службениците на служба во органите за внатрешни работи на народниот одбор на околицата и на општината се врши по предлог од началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата. Изборот на кандидатите може да се врши и врз основа на конкурс што го распишува државниот секретаријат. На избраниот кандидат органот чиј службеник е тој не може да не му дозволи да го посетува стручното училиште.

Со прописите од членот 92 на овој закон ќе се определи рангот на стручните училишта од ставот 1 на овој член за напредување на службениците.

6. Систематизација

Член 94

Систематизација на службеничките места во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, како и во органите, установите и службите што му се непосредно подредени (повеќинства, казненно-поправителни домови, посебни единици на Народната милиција, стручни училишта и др.) ја утврдува сојузниот државен секретар во согласност со Сојузниот извршен совет.

Систематизацијата на службеничките места во републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи и во органите, установите и службите што му се непосредно подредени, ја утврдува републичкиот државен секретар во согласност со републичкиот извршен совет.

Систематизацијата на службеничките места во секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околните, во нивните испостави и во станиците на Народната милиција ја утврдува републичкиот државен секретар за внатрешни работи во согласност со народниот одбор на околицата.

Сојузниот државен секретар за внатрешни работи во согласност со Сојузниот извршен совет може да го определи најмалиот број на службениците и нивната стручна спрема во органите и службите за внатрешни работи во народната република што вр-

шат работи од исклучивата надлежност на федерацијата и работи од општ интерес за федерацијата.

7. Надлежност за донесување на решенија за службеничките односи

Член 95

Во поглед на надлежност за донесување на решенија за назначувањето и за другите службенички односи за службениците на сојузниот и републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи важат прописите за државните службеници.

Решенијата за назначување и престанок на службата за службениците во секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата ги донесува републичкиот државен секретаријат во согласност со претседателот на односниот народен одбор на околицата.

Решенијата за назначување, унапредување и престанок на службата на милиционерите во околицата ги донесува републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 96

Назначувањето на службеници на внатрешните работи се врши по правило без конкурс.

Сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи ќе пропише кои службеници ќе се назначуваат врз основа на конкурс.

Член 97

Решенијата за назначување на службеници на положбата началник на одделение, шеф на одсек или на самостоен реферат во организационата единица за работите на државната безбедност во органите за внатрешни работи во народната република, како и за нивно разрешување, републичкиот државен секретаријат ги донесува во согласност со сојузниот државен секретаријат.

Согласност според претходниот став е потребна и за назначувањето и разрешувањето на старешината што е на чело на организационата единица за работите на Народната милиција во републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 98

Републичкиот државен секретаријат во согласност со претседателот на народниот одбор на околицата може да ги преместува службениците од републичкиот државен секретаријат во секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околните, како и службениците од секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околните во државниот секретаријат или во секретаријатот за внатрешни работи на друг народен одбор.

8. Одговорност на службениците

а) Кривична одговорност

Член 99

Службениците на внатрешните работи одговараат за кривичните дела според одредбите на Кривичниот законик и на другите закони како и другите државни службеници.

За судење на службениците на внатрешните работи се надлежни редовните судови, ако со закон не е пропишано поинаку.

б) Дисциплинска одговорност

Член 100

За дисциплинските неуредности на службениците на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата, како и на милиционерите, решава началникот на секретаријатот.

За дисциплинските неуредности на милиционерите може да решава и командирот на станицата на Народната милиција и службеникот на Народната милиција што му помата на началникот на секретаријатот во работите на Народната милиција, доколку ќе ги овласти за тоа началникот на секретаријатот, како и повисоките старешини во Народната милиција.

За дисциплинските неуредности на службениците на сојузниот државен секретаријат, на републич-

киот државен секретаријат односно на секретаријатот за внатрешни работи на автономната единица, решава надлежниот секретар, а за дисциплинските неуредности на началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата решава републичкиот државен секретар. Надлежниот секретар може да го овласти старешината што е на чело на орган или на организациона единица да решава за дисциплинските неуредности на подредените службеници.

Против решението за казна за дисциплински неуредности службеникот може да му се жали на органот за внатрешни работи од непосредно повисок степен, а против решението од старешина на организациона единица на републичкиот или сојузниот државен секретаријат — на надлежниот државен секретар.

Член 101

За дисциплинските престапи решаваат во прв степен дисциплинските судови, и тоа:

1) за службениците на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата и за милиционерите, освен за повредите во вршењето на работите на државната безбедност — првостепениот дисциплински суд за службениците на внатрешните работи, што се формира за подрачјето на повеќе околии или на една околица;

2) за службениците на Покраинскиот или Обласниот секретаријат за внатрешни работи, освен за говорите во вршењето на работите на државната безбедност — дисциплинскиот суд при покраинскиот односно Обласниот секретаријат за внатрешни работи;

3) за службениците на републичкиот државен секретаријат и нему непосредно подредените органи, установи и служби, за началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата или на автономната единица кога ќе сторат дисциплински престап во вршењето на работите на државната безбедност — дисциплинскиот суд при републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи;

4) за службениците на сојузниот Државен секретаријат и нему непосредно подредените органи, установи и служби — дисциплинскиот суд при сојузниот Државен секретаријат.

Првостепените дисциплински судови од точ. 1 на претходниот став ги формира и нивното подрачје го определува републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

За судење во прв степен за дисциплинските престапи на службениците на казнено-поправителните домови и на посебните единици на Народната милиција надлежниот државен секретар може да формира дисциплински суд при овие установи и единици.

Претседателот и членовите на првостепениот дисциплински суд за службениците на внатрешните работи односно на дисциплинските судови при установите и единиците од претходниот став, како и нивните заменици, ги именува надлежниот државен секретар.

Член 102

Началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата може да бара првостепениот дисциплински суд за службениците на внатрешните работи да започне дисциплинска постапка против службениците на органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за внатрешните работи за дисциплинските престапи што тие ќе ги сторат во вршењето на службата на внатрешните работи, ако тоа го бара интересот на службата на внатрешните работи. Во тој случај првостепениот дисциплински суд за службениците на внатрешните работи донесува решение со кое од надлежноста на дисциплинскиот суд при народниот одбор на околицата ќе го преземе водењето на дисциплинската постапка.

Член 103

Републичкиот државен секретаријат може да бара првостепениот дисциплински суд за службениците на внатрешните работи да започне дисциплинска постапка против службеник на секретаријатот за кого тој суд е надлежен, ако началникот на секретаријатот не барал започнување на дисциплинска постапка.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи може да бара надлежниот дисциплински суд да започне дисциплинска постапка против секој службеник на орган на внатрешните работи во народната република ако надлежниот старешина не барал започнување на дисциплинска постапка.

Член 104

По жалбата против решенијата на првостепениот дисциплински суд за службениците на внатрешните работи и решенијата на дисциплинскиот суд при Покраинскиот и Обласниот секретаријат, односно на дисциплинскиот суд при установата или единицата од членот 101 став 3 на овој закон во народната република, решава дисциплинскиот суд при републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи.

По жалбата против првостепените решенија на дисциплинскиот суд при републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, односно на дисциплинскиот суд при установата или единицата од членот 101 став 3 на овој закон што му е непосредно подредена на сојузниот Државен секретаријат, решава дисциплинскиот суд при сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

По жалбата против првостепените решенија на дисциплинскиот суд при сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, решава Вишиот дисциплински суд при Сојузниот извршен совет.

Член 105

Кога дисциплинскиот суд реши претрсот по дисциплинската вина да биде таен, оптужениот службеник може да го брани во дисциплинската постапка само службеник на внатрешните работи кога оптужениот ќе го избере за бранител.

в) Материјална одговорност

Член 106

За надоместок на штетата сторена во вршењето на службата службениците на внатрешните работи одговараат според прописите што важат за државните службеници.

Член 107

За надоместокот на штетата што ќе ја сторат службениците на внатрешните работи на предметите на вооружувањето и опремата решава републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, а за сојузните службеници сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Републичкиот односно сојузниот државен секретар може да го овласти старешината на орган, на организациона единица или на единица на Народната милиција да решава за надоместок на штетата до 20.000 динари.

Против решението на републичкиот односно сојузниот Државен секретаријат и против решението на овластениот старешина од претходниот став за надоместокот на штетата на предметите на вооружувањето или опремата може непосредно да се започне управен спор. Во управниот спор судот решава и за самото барање за надоместок на штетата.

Сојузниот Државен секретаријат ќе пропише ценовник на предметите на вооружувањето и опремата според кој ќе се определува надоместокот за сторената штета.

9. Социјално осигурување, здравствено и материјално обезбедување

Член 108

Службениците на внатрешните работи, во случај на болест, загуба или намалување на способноста за работа, старост или смрт ги имаат правата определени со општите прописи за социјалното осигуру-

вање на работниците и службениците, со прописите на овој закон и со посебните прописи за социјалното осигурување на службениците на внатрешните работи што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 109

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за оснивање на посебни здравствени установи за потребите на внатрешните работи како и за начинот на финансирање и управување со тие установи.

Член 110

Службениците на Народната милиција за време на времената неспособност за работа поради болест или повреда не примаат надоместок наместо плата според прописите за здравственото осигурување, туку го задржуваат правото на редовни принадлежности според соодветните прописи.

Другите службеници на внатрешните работи за време на времената неспособност за работа не примаат надоместок наместо плата според прописите за здравственото осигурување, туку го задржуваат правото на редовни принадлежности според соодветните прописи, ако времената неспособност настапила поради несреќа на работа, болест или повреда здобивена во вршењето на службата или по повод вршењето на службата.

Член 111

Болеста што настапила како непосредна последица од вршењето на службените задачи се смета како несреќа на работа.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, во согласност со Сојузниот извршен совет пропишува во кои случаи и под кои услови ќе се смета болеста како несреќа на работа во смисла на претходниот став.

Член 112

Работната способност на службениците на внатрешните работи ја утврдува надлежниот орган на здравствената служба.

Надлежниот државен секретаријат, односно секретаријат за внатрешни работи на автономната единица, може да одреди службено лице што во својство на член на комисија ќе учествува во работата на здравствените комисиии кога тие вршат преглед на службениците на внатрешните работи.

При републичкиот и сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи можат да се формираат инвалидско-пензионски комисиии за преглед на службениците на внатрешните работи. Членовите на овие комисиии ги одредува надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со надлежниот завод за социјално осигурување.

По жалбата против решенијата на овие комисиии решава во втор степен Вишата инвалидско-пензионска комисија.

Член 113

Службеникот на Народната милиција за кого надлежниот орган на здравствената служба ќе утврди дека поради намалување на работната способност е неспособен за служба во Народната милиција, ќе се распореди на полесна работа во некој од органите на внатрешните работи.

Службеникот на Народната милиција за кога претходниот став е распореден на полесна работа го добива звањето што му одговара на неговото звање во Народната милиција, без оглед на работата на која е распореден.

Член 114

Во работен стаж за здобивање со права од социјалното осигурување на службениците им се смета и времето што ќе го поминат во училишта заради стручно усовршување за време траењето на работниот однос.

Сојузниот извршен совет донесува прописи за посебното сметање на работниот стаж за здобивање со права од социјалното осигурување за определени службеници на внатрешните работи.

Член 115

Службеникот што во вршењето или по повод вршењето на службата ќе го загуби животот ќе се закупа во местото што ќе го определи фамилијата на трошок на органот чиј службеник е тој.

Надлежниот државен секретаријат ќе и одреди на фамилијата на службеникот од претходниот став еднакратна помош во износ на тримесечната плата.

Со одредбите од претходните ставови не се засегнува во правата предвидени со прописите за социјално осигурување.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 116

Работите на непосредно извршување на законите или другите прописи во областа на внатрешните работи што со досегашните прописи се ставени во надлежност на сојузните и републичките органи на внатрешните работи, остануваат и натаму во нивната надлежност.

Член 117

Сојузниот извршен совет ќе пропише, во согласност со одредбите од овој закон, општи начела за внатрешната организација на републичките, покраинските, обласните и околските секретаријати за внатрешни работи и на другите служби за внатрешни работи и на органите на управата на народните одбори на општините надлежни за внатрешните работи, како и за нивното работење. Со тие прописи може да се одреди и надлежноста на испоставите на секретаријатите за внатрешни работи на народните одбори на околиите.

Член 118

Кои внатрешни работи се сметаат како работи од општ интерес за народната република, ќе се одреди со републички закон.

До донесувањето на тој закон се сметаат како работи од општ интерес за народната република следните внатрешни работи:

- 1) одржувањето на редот и мирот во народната република;
- 2) работите што се однесуваат на држењето и носењето на оружје;
- 3) пријавно-одјавната служба и утврдувањето на идентитетот на граѓаните;
- 4) службата на граѓанските состојби и евиденцијата на државјаните;
- 5) работите на заштитата од пожар и на отклучувањето на последиците од елементарните несреќи од значење за две или повеќе околиии.

Член 119

Сојузниот државен секретар за внатрешни работи може да донесува прописи за издавањето на патни исправи за премин преку државната граница, за престојот и движењето на странците, за движењето во пограничната зона, за пријавувањето на живеалиштето и на престојот, за личните карти (легитимациите), за безбедноста на патниот сообраќај, за регистрацијата на возилата во јавниот сообраќај и за возачите на моторни возила.

Член 120

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 101/46).

Додека не се донесат прописите предвидени во членот 92 од овој закон, милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција ги задржуваат чиновите што ги имаат и можат да бидат унапредувани според досегашните прописи.

До донесувањето на посебните прописи од членот 114 став 2 на овој закон, останува во важност одредбата на членот 6 од Уредбата за социјалното осигурување на службениците во ресовот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/53).

Член 121

Овој закон влегува во сила петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

397.

Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со основа Југословенска инвестициона банка (во натамошниот текст: Банката) со седиште во Белград.

Член 2

Банката има својство на правно лице.

Банката е самостојна стопанска организација со посебна положба. Прописите што се однесуваат на стопанските организации се применуваат на Банката само ако тоа е изрично определено.

За Банката важат одредбите од Уредбата за банките и штедилниците, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

Член 3

Банката има свои основни и обртни средства. Основните и обртните средства потребни за оснивањето и работата на Банката ги обезбедува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот државен секретар за работи на финансите може да пропише, одделни одредби од општите прописи за управувањето со основните средства на стопанските организации да не се однесуваат на Банката.

Член 4

За обврските на Банката гарантира федерацијата.

Член 5

На службениците и работниците на Банката се применуваат прописите за звањата и платите на службениците и работниците на Народната банка, ако со посебни прописи не е определено поинаку.

II. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕТО

Член 6

Банката ги врши следните работи:

- 1) присобира средства за финансирање на инвестициите;
- 2) склучува заеми во земјата и во странство за ради прибавување средства за финансирање на инвестициите, и ја врши службата по тие заеми;
- 3) ракува со девизните средства добиени од државните заеми склучени во странство заради финансирање на инвестициите, ја врши службата по тие заеми и дава мислење за склучувањето на тие заеми во странство;
- 4) ги финансира инвестициите со давање заеми за инвестиции;
- 5) продава девизи за потребите на инвестициите;
- 6) дава гаранции за заемите на стопанските организации склучени во странство за инвестиционите објекти што ги финансира Банката;
- 7) ја врши службата на финансирање на инвестициите со давање средства без обврски за враќање, и тоа за сметка на давателите на тие средства;
- 8) ја контролира наменската употреба на средствата за инвестиции чие финансирање се врши преку Банката;
- 9) врши и други работи што ќе бидат предвидени со сојузни прописи.

Член 7

Во договорот за заем со инвеститорот Банката може да предвиди инвеститорот, дури кога од неа ќе прибави согласност, да може за набавка на опрема од увозот да ги користи девизните средства што му ги ставила на располагање или средствата од инвестициониот заем во странство за кој му дала гаранција.

III. ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ

Член 8

Деловни единици на Банката се: Главната централа, со седиште во Белград, како и централите, филијалите и експозитурите во местата каде што тоа го бара потребата.

Деловниот делокруг и овластувањата на деловните единици на Банката и нивната внатрешна организација се утврдуваат со статутот на Банката.

IV. ОРГАНИ НА БАНКАТА

1. Органи во Главната централа

Член 9

Органи на управувањето на Банката како единствена организација се: управниот одбор, извршниот одбор и генералниот директор.

а) Управен одбор

Член 10

Во делокругот на управниот одбор спаѓа:

- 1) донесувањето на статутот за внатрешната организација и работата на Банката, со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансите;
- 2) одлучувањето за вкупната височина на обврските на Банката во земјата и во странство;
- 3) утврдувањето на поблиските услови за одобрување инвестициони заеми од Општиот инвестиционен фонд, како и од други фондови и средства според посебно овластување; утврдувањето на поблиските услови за продажба на девизни средства за потребите на инвестициите ако со сојузен пропис е овластена за тоа;
- 4) одобрувањето на инвестициони заеми;
- 5) давањето на гаранции на стопанските организации за склучување инвестициони заеми во странство;
- 6) оснивањето на центри, филијали и експозитури;
- 7) решавањето за поблиската намена на банчните фондови;
- 8) донесувањето на план на приходите и расходите, на годишна завршна сметка и на годишен извештај за работењето на Банката;
- 9) донесувањето на решенија за отпис на ненаплативите побарувања;
- 10) донесувањето на дополнителни прописи за примена на платниот систем и за регулирање на други работни односи во Банката, во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансите и со секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет;
- 11) донесувањето на правилник за патните и селидбените трошоци на службениците и работниците на Банката, во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансите и со секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет;
- 12) решавањето за други начелни прашања од работењето на Банката што со статутот на Банката ќе бидат ставени во делокруг на управниот одбор.

Управниот одбор врши надзор над работата на генералниот директор.

Управниот одбор може да го овласти извршниот одбор да одлучува во целост или делумно во работите од точ. 2—5 став 1 на овој член.

Управниот одбор може да ги овласти генералниот директор, главниот директор на централа и директорите на филијали или експозитури во целост или делумно да одлучуваат за работите од точ. 4 и 5 став 1 на овој член.

Член 11

Управниот одбор го сочинуваат: претседател, потпретседател и 23 члена.

Сојузниот извршен совет ги именува претседателот, потпретседателот и членовите на управниот одбор, со тоа што 12 членови именуват по предлог од сојузните стопански комори, од сојузот на стопанските комори и од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Сојузниот извршен совет определува кој број членови предложуваат одделни установи од претходниот став.

Генералниот директор на Банката е член на управниот одбор на Банката според својата положба.

Членството во управниот одбор е лично и трае две години.

Член 12

Една половина од членовите на управниот одбор се обновува секоја година.

Првата половина на членовите на управниот одбор ќе се обнови на 1 јануари 1958 година по предлог од сојузните стопански комори, од Сојузот на стопанските комори и од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Член 13

Претседателот, потпретседателот и членовите на управниот одбор можат од страна на органот што ги именувал да бидат отповикани и пред истекот на времето за кое се именувани, но едновременно мораат да бидат на нивното место именувани нови членови.

Местата на претседателот, на потпретседателот и на членовите на управниот одбор упразнети на кој и да е начин, се пополнуваат на начинот предвиден во членот 11 од оваа уредба. Новите членови остануваат на должност онолку време колку требало уште да трае членството на лицата на чии места тие се дојдени.

Член 14

Управниот одбор донесува одлуки на седници. Ако генералниот директор најде дека одлуката на управниот одбор не е во согласност со сојузниот општествен план или со други сојузни прописи, во срок од три дена по нејзиното донесување може да бара сојузниот државен секретар за работи на финансиие да ја реши работата што била предмет на одлуката.

Во случајот од претходниот став генералниот директор на Банката може да го запре извршувањето на одлуката на управниот одбор до донесувањето на решение. Ако сојузниот државен секретар за работи на финансиие не донесе решение во срок од еден месец од поднесеното барање одлуката на управниот одбор останува во важност.

Членовите на управниот одбор можат на сојузниот државен секретар за работи на финансиие да му изнесат свои противпредлози во врска со поднесеното барање од генералниот директор на Банката.

Член 15

Претседателот на управниот одбор ги свикува седниците на управниот одбор и им претседава.

На седниците на управниот одбор имаат право да присуствуват помошниците на генералниот директор и главните директори на централите за народните републики — со советодавен глас.

б) Извршен одбор

Член 16

Од редот на членовите на управниот одбор на Банката се формира извршен одбор.

Извршниот одбор го сочинуваат: претседателот на управниот одбор, генералниот директор и пет членови на управниот одбор што ќе ги избере управниот одбор.

Извршниот одбор донесува одлуки по работите на Банката за кои ќе го овласти управниот одбор согласно членот 10 од оваа уредба и се грижи за извршувањето на заклучоците на управниот одбор.

На седниците на извршниот одбор им претседава претседателот на управниот одбор.

в) Генерален директор

Член 17

Генералниот директор раководи со работењето на Банката врз основа на важечките прописи, статутот на Банката и одлуките и овластувањата на управниот одбор на Банката.

Член 18

Во раководењето со работењето на Банката на генералниот директор му помагаат помошниците на генералниот директор.

Во случај на спреченост, генералниот директор го заменува помошникот што ќе го определи тој.

Член 19

Генералниот директор и помошниците на генералниот директор ги назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

2) Органи во централите, филијалите и експозитурите

Член 20

Со работите на централата раководи главниот директор на централата врз основа на важечките прописи, статутот на Банката и одлуките на Главната централа.

Член 21

Во раководењето со работењето на централата на главниот директор му помагаат помошниците на главниот директор.

Во случај на спреченост, главниот директор на централата го заменува помошникот што ќе го определи тој.

Главниот директор на централата и неговите помошници ги назначува генералниот директор со согласност од републичкиот извршен совет.

Член 22

Со работите на филијалата односно на експозитурата раководи директорот на филијалата односно на експозитурата врз основа на важечките прописи, статутот на Банката и одлуките на Главната централа и на централата.

Директорот на филијала односно на експозитура го назначува главниот директор на централа со согласност од генералниот директор.

Член 23

Извршниот совет на народната република односно на автономната единица или народниот одбор на околината односно на општината со чии инвестиционен фонд ракува Банката, при односната единица на Банката може да формира одбор за заеми чија задача е:

- 1) да ги утврдува поблиските услови за одобрување заеми од инвестициониот фонд на односната политичкотериторијална единица;
- 2) да одобрува заеми од инвестициониот фонд на односната политичкотериторијална единица;
- 3) да врши надзор над работата на Банката по работите на финансирање на инвестициите од средствата на односната политичкотериторијална единица.

Во состав на одборот од претходниот став задолжително влегува раководителот на онаа деловна единица на Банката што ракува со инвестициониот фонд.

V. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОТПИШУВАЊЕ НА БАНКАТА

Член 24

Банката ја застапуваат генералниот директор и лицата овластени за тоа со статутот на Банката. Генералниот директор своето право на застапување по определени прашања може да го пренесе на други лица.

Член 25

Потпишувањето на Банката се врши на тој начин што под нејзиниот напечатен, втиснат или испишан назив, со назначување на нејзината деловна единица, се потпишуваат две лица овластени за потпишување на Банката врз основа на нејзиниот статут односно на одлуката на управниот одбор донесена врз основа на статутот на Банката. Овластувањето за потпишување на Банката може да биде ограничено на определени работи.

Банката може да ја потпишува и самиот генерален директор.

VI. ИЗВОРИ НА ПРИХОДИТЕ И РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ

Член 26

Приходи на Банката се:

- 1) провизијата и трошоците што ги наплатува Банката за услугите во банкарското работење;
- 2) делот од пресметаниот интерес по дадените заеми, што го определува Сојузниот извршен совет;
- 3) други приходи.

Банката со приходите ги покрива расходите.

Годишниот план на приходите и расходите го утврдува управниот одбор на Банката и му го поднесува на одобрување на сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Член 27

Од остварениот вишок на приходите над расходите по завршната сметка на Банката, се формираат: резервен фонд, фонд за самостојно располагање, фонд за инвестиции и фонд за наградвање на службениците и работниците.

Со статутот на Банката ќе се утврди начинот по кој остварениот вишок на приходите ќе се распредели на фондовите од ставот 1 на овој член, освен на резервниот фонд, како и употребата на средствата од тие фондови.

Сојузниот државен секретар за работи на финансиите ќе определи кој процент од износот на остварениот вишок на приходите над расходите ќе треба да се уплати во резервниот фонд на Банката.

Член 28

Резервниот фонд служи за покривање на неплативите побарувања, на надоместите во врска со материјалната одговорност на Банката, на интерните пресметковни разлики, како и на вишокот на расходите над приходите.

VII. КНИГОВОДСТВЕНА СОСТОЈБА, ЗАВРШНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Член 29

Банката ја утврдува својата книговодствена состојба по истекот на секој месец.

Банката е должна да и ја доставува својата книговодствена состојба на Народната банка.

Член 30

Банката ја утврдува годишната завршна сметка и изработува годишен извештај за своето работење.

Завршната сметка на Банката и годишниот извештај му се поднесува на одобрување на сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Банката е должна еден примерок од годишната сметка и од годишниот извештај да и достави на Народната банка.

Банката е должна одобрената годишна завршна сметка да ја објави во „Службен лист на ФНРЈ“.

VIII. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 31

Книгите, изводите од книгите, пресметките и дупликатите од пресметките на Банката се сметаат за јавни исправи.

Врз основа на исправите за долгот издадени од страна на должникот и на изводите од своите книги Банката може да бара издавање на платен налог.

Член 32

Деловните единици на Банката можат пред судовите и пред други државни органи да се појавуваат како странки во спорите што настанале поради работите од делокругот на деловната единица на Банката.

Одлуката на судот односно решението на државниот орган ја обврзува Банката.

Член 33

Пред редовните и стопанските судови, како и пред другите државни органи, Банката можат да ја застапуваат лицата што таа ќе ги овласти за тоа.

Член 34

Банката може да донесува упатства за работењето по заемите за инвестиции, што се задолжителни и за другите банки и штедилници.

Банките и штедилниците што се занимаваат со финансирање на инвестиции во стопанството се должни на Југословенската инвестициона банка на нејзино барање да и ја доставуваат податоците и документацијата што и се потребни за извршување на нејзините задачи во врска со финансирањето на инвестициите.

Член 35

Банката не плаќа интерес на основните средства.

Член 36

Со влегувањето во сила на оваа уредба работите на Општиот инвестиционен фонд што со досегашните законски прописи беа ставени во задача на Народната банка, како и работите од членот 33 од Уредбата за општествените инвестициони фондови, преминуваат во задача на Југословенската инвестициона банка.

Банката може финансирањето на определени инвестиции од средствата на Општиот инвестиционен фонд да го пренесе врз други банки и задружни штедилници.

Одобрувањето на заеми за воени објекти и на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија не го врши Југословенската инвестициона банка, туку органот определен со посебен сојузен пропис.

Член 37

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 288

12 јули 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

398.

Врз основа на чл. 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон, а во врска со членот 53 од Законот за извршување на казните, мерките за безбедност и воспитно-поправителните мерки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/51), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПОГОНИ, ЗАНАЕТЧИСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ И ЕКОНОМИИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

За да изучат осудените лица, за време издржувањето на казната затвор и строг затвор, занаетчиски и други општествено полезни дејности, како и за да се свикнат на работната дисциплина, во казнено-поправителните установи се осниваат занаетчиски работилници, индустриски погони и економии (во натамошниот текст: стопански единици на казнено-поправителните установи).

Стопанските единици во републичките казнено-поправителни установи ги оснива републичкиот, а во сојузните казнено-поправителни установи — сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со надлежниот државен секретаријат за работи на финансиите.

Член 2

Стопанските единици од членот 1 на оваа уредба се организациони единици на казнено-поправителна установа. Тие работат според одредбите од оваа уредба.

На чело на стопанската единица е службеник што непосредно раководи со нејзиното работење.

Тој му е подделен на управникот на казнено-поправителната установа.

За обучавање на осудените лица можат да се назначуваат лица со потребна стручна спрема во својство на службеник или работник.

Член 3

Имотот со кој управува стопанската единица на казнено-поправителната установа го определува надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

За обврските што произлегуваат од работењето на стопанската единица на казнено-поправителна установа одговара народната република, а од работењето на сојузната казнено-поправителна установа — федерацијата.

Член 4

Казнено-поправителната установа може кај Народната банка да користи кредити за постојани и дополнителни обртни средства за своите стопански единици под условите што важат за претпријатијата и дуќаните.

Член 5

Стопанските единици на казнено-поправителните установи ја утврдуваат и ја вршат распределбата на вкупниот приход според прописите за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации, ако со одредбите од оваа уредба не е определено поинаку.

Вкупниот приход на стопанските единици на казнено-поправителните установи може да се утврдува и да се распределува посебно за секоја стопанска единица или заедно за сите стопански единици на една казнено-поправителна установа.

Член 6

Стопанските единици на казнено-поправителните установи се должни да ја пресметуваат и плаќаат амортизацијата на основните средства во фондот за одржување, замена и дополнување на основните средства.

Утврдувањето на нормата на амортизацијата и пресметувањето и уплатата на амортизацијата од претходниот став се вршат според прописите за утврдувањето и уплатата на амортизацијата во амортизациониот фонд на стопанските организации.

Член 7

Стопанските единици на казнено-поправителните установи се ослободени од плаќање:

- 1) на делот со кој федерацијата учествува во добивката во вил ча закон на добивка;
- 2) на интересот на основните средства;
- 3) на земјарината;
- 4) на делот од добивката за општествените инвестициони фондови.

Притоносот на буџетите го уплатуваат според одредбите од членот 11 на оваа уредба.

Член 8

Платите на службениците на стопанските единици на казнено-поправителните установи се определуваат и се пресметуваат според прописите за платите на службениците на органите на внатрешните работи, а платите на работниците — според општите прописи за платите на работниците запослени во стопанските организации, според тарифниот правилник што го донесува надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со државниот секретаријат за работи на финансите.

Наградите на осудените лица што работат во стопанските единици на казнено-поправителните установи се пресметуваат според посебните прописи.

На платите плати стопанските единици на казнено-поправителните установи плаќаат придонес за социјално осигурување односно придонес за социјална заштита и придонес за станбена изградба според прописите за социјално осигурување.

Член 9

При утврдувањето на законските обврски што се подмируваат од остварената добивка на сто-

панските единици на казнено-поправителните установи, прописите за надоместоците за одвоен живот на службениците на органите за внатрешни работи согласно ќе се применат при утврдувањето на височината на надоместокот за одвоен живот на службениците на стопанските единици на казнено-поправителните установи.

Член 10

Во својот резервен фонд индустриските погони и занаетчиските работилници на казнено-поправителните установи секоја година задолжително внесуваат најмалку 2%, а економиите најмалку 5% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години.

Надлежниот државен секретар за внатрешни работи може да определи и поголем процент што се внесува во резервниот фонд од процентот предвиден во претходниот став.

Кога вкупните средства на резервниот фонд на стопанските единици на казнено-поправителните установи ќе бидат остварени во износ од 10% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години, престанува обврската за плаќање во резервниот фонд.

Надлежниот државен секретар за внатрешни работи може да определи вкупните средства на резервниот фонд на стопанската единица да изнесуваат и повеќе од износот предвиден во претходниот став.

Ако стопанската единица не користи кредит за обртни средства кај банката или ако користениот кредит не ги одразува нејзините просечни обртни средства, надлежниот државен секретар за внатрешни работи ќе ја утврди височината на просечно користените кредити за последните три години врз основа на книговодствените податоци на стопанската единица.

Член 11

По издвојувањето на законските обврски добивката на стопанските единици се распределува, и тоа:

- 1) 15% во републичкиот односно сојузниот буџет;
- 2) 50% во фондот за големи поправки и за изградба на објекти на казнено-поправителните установи;
- 3) 15% во фондот за обртни средства;
- 4) 12% во фондот за одржување замена и дополнување на основните средства;
- 5) 4% во фондот за самостојно располагање;
- 6) 4% во фондот за наградување на работниците и службениците.

Член 12

Сите фондови предвидени со претходниот член се водат на одделна сметка кај казнено-поправителната установа во чиј состав се наоѓаат стопанските единици.

Член 13

При употребата на средствата од фондот за одржување, замена и дополнување на основните средства и од фондот за самостојно располагање, согласно ќе се применат прописите за употребата на средствата од амортизационите фондови и на средствата за самостојно располагање на стопанските организации.

Член 14

Се овластува надлежниот државен секретар за внатрешни работи да може да определи при распределбата на приходите на стопанската единица да се внесува во фондот за наградување на работниците и службениците помал износ отколку што е определено во членот 11 од оваа уредба, со тоа за исто толку да се зголеми износот што треба да се внесе во фондот за самостојно располагање.

Член 15

Цените на производите и услугите на стопанските единици на казнено-поправителните установи се определуваат спрема цените на пазарот ако не се утврдени со важечките прописи.

Член 16

Стопанските единици на казнено-поправителните установи се должни на пазарот да се појавуваат под постојанен назив (фирма).

Називот (фирмата) на стопанската единица ја утврдува казнено-поправителната установа во чиј состав се наоѓа таа, а во согласност со надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 17

Стопанските единици на казнено-поправителните установи работат првенствено заради задоволување потребите на казнено-поправителните установи и заради продажба на своите производи на внатрешниот пазар. Тие можат да се занимаваат и со извоз и увоз, иако не се запишани во надворешнотрговскиот регистар, под услов да извезуваат исклучиво стоки од сопствено производство и да увезуваат само предмети за сопствените потреби.

Планираните количини на стоки што во текот на годината треба да се произведат за извоз, како и на стоки што во текот на годината треба да се увезат, стопанските единици на казнено-поправителните установи се должни да му ги пријават на управниот орган надлежен за работите на надворешната трговија и да прибават одобрение за извоз односно увоз.

Член 18

Стопанските единици на казнено-поправителните установи се должни да водат посебно книговодство според прописите за книговодството на стопанските организации.

Финансиското работење стопанските единици го вршат преку посебна сметка на казнено-поправителната установа кај банката.

Член 19

Надзор над работата на стопанските единици на казнено-поправителните установи врши надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи, а во поглед на материјално-финансиското работење и надлежниот републички односно сојузен финансиски инспекторат.

Член 20

Работниците на стопанските единици на казнено-поправителните установи ги назначува управителот на односната казнено-поправителна установа, а службениците надлежниот државен секретар за внатрешни работи.

Член 21

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на индустриските погони, занаетчиските работилници и економиите на казнено-поправителните установи што работат исклучиво заради подмирување потребите на тие установи. Приходите и расходите на тие погони, работилници и економии се предвидуваат во претсметката на приходите и расходите на односната казнено-поправителна установа.

Член 22

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за работењето на индустриските погони, занаетчиските работилници и економиите на казнено-поправителните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53).

Член 23

Поблиски прописи за употребата на средствата на фондовите од членот 11 на оваа уредба, како и прописи за извозување на оваа уредба, ќе донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за внатрешни работи со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансите.

Член 24

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 287

12 јули 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

399.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56) ставот 1 на членот 6 се менува и се додаваат два нови става така што тие да гласат:

„Од средстава на фондовите за кредитирање на станбената изградба можат да се одобруваат заеми до височината на претсметковната вредност на работите.

Ако заемите се одобруваат во транши, одобрените транши за една година не можат да го надминат планираниот износ на приходите на фондот за таа година.

По сите одобрени заеми банката може да врши исплати до височината на остварените приходи на фондот.“

Досегашниот став 2 од овој член станува став 4.

Член 2

Во членот 27 досегашните ставови 2 и 3 се менуваат и се додава нов став 4, така што тие да гласат:

„Ако стопанската организација во свој состав има погонска или деловна единица, таа единица ќе го уплатува придонесот за станбена изградба во корист на фондот за кредитирање станбената изградба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на погонската или деловната единица.

Како погонска или деловна единица во смисла на претходниот став се смета секоја деловна или погонска единица на стопанската организација, без обзир дали за неа се врши самостојно претсметување на вкупниот приход според одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), или претсметувањето за таа единица се врши во вкупниот приход на стопанската организација како целина. Кај транспортните претпријатија во состав на Заједницата на југословенските железници како и кај претпријатијата во состав на Заједницата на претпријатијата на поштенско - телеграфско - телефонскиот сообраќај како погонска или деловна единица во смисла на претходниот став се смета секоја нивна погонска или деловна единица (станција, ложилишца, секција, пошта и др.).

Ако државни органи и установи, или други обврзници на придонесот, имаат посебни единици или работни места надвор од своето седиште, придонесот за станбена изградба се плаќа во фондот за кредитирање станбената изградба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа посебната единица односно работното место. Придонесот за исплатената пензија се уплатува во фондот на онаа општина на чие подрачје пензионерот има постојано престојувалиште.“

Член 3

По-членот 37 се додава нов член 37а, кој гласи:
„Од општинските фондови за кредитирање станбената изградба можат да се даваат заеми за изградба на комуналните уреди (водоводи, канализации и др.) што мораат да се изградат за потребите на новоподигнатите станбени згради.

За изградба на комунални уреди според претходниот став, може да се употреби до 10% од средствата на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба. Сојузниот државен секретар за работи на финансиите може да го зголеми овој процент.

Одредбите од претходните ставови ќе се применуваат и на републичките фондови за станбена изградба.”

Член 4

Во членот 38 став 1 на крајот на точката 6 се става запирка и се додаваат зборовите: „како и на воените инвалиди од војните”.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 289

12 јули 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

400.

Врз основа на одделот 1 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1956 година и одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ****Член 1**

Во делот А од Тарифата за данокот на промет — пречистениот текст („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 16/56 и 19/56) на крајот на тар. број 6 се додава текст, кој гласи:

„Напомена:

Индустриска предузећа која од ваљане жице набављене од другог произвођача у земљи или из иностранства израђују вучену жицу на промет вучене жице (на продају односно утрошак при производњи других производа) платиће порез на промет само на разлику између пореске основице пореза на промет вучене жице и набавне цене ваљане жице, и то:

1) од 1 јануара до 21 фебруара 1956 године — по стопи од 22% из тар. броја 6 Тарифе пореза на промет („Службени лист ФНРЈ” бр. 55/54, 18/55, 31/55, 36/55, 48/55, 54/55, 3/56 и 8/56);

2) од 22 фебруара 1956 године па надале — по стопи од 9% из тар. броја 6 пречистеног текста ове тарифе.”

Член 2

Во тар. број 12 место даночната норма „27%” се става „Дин. 1”.

На крај на истиот тар. број се додава текстот:

„Напомена:

Пореска основица је 1 кг.”.

Член 3

Во тар. број 30 во седмиот ред се бришат зборовите: „текстилној индустрији”.

Во истиот тар. број, по петнаесеттиот ред се брише целиот текст од шеснаесеттиот до дваесет-деветтиот ред, кој гласи:

„машине и уређаји за производњу грађевинског материјала: дробилице, сита, перioniце, копачице, мешалице, сушаре, пречистачи, жрвњи, дезинтегратори и пулверизатори;

машине и уређаји за калупљење и печење у производњи грађевинског материјала (цигле, црепа, керамике, цемента, креча, гипса);

специјални уређаји за транспорт и паковање грађевинског материјала (цигле, црепа, керамике, цемента, креча, гипса);

машине за земљане радове: булдожери, екскаватори, багери, хидраулични копачи, скрепери равњачи, машине за набијање тла;

уређаји и опрема за припремање и уграђивање бетона;

грађевинске машини за општу намену;

транспортна средства, опрема за побијање и вађење шипова витлови;

грађевинске машини за специјалне сврхе:

за израду бетонских и асфалтних коловоза, за израду тунела за одржавање и чишћење путева.”.

Во истиот тар. број место даночната норма „25%” се става „10%”.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 311

17 јули 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

401.

Врз основа на одредбата од главата XV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ВРЕМЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ РАСХОДИ ПО БУЏЕТОТ ЗА 1956 ГОДИНА**

1. Се овластува Народната банка во текот на третото тримесечје од оваа година да може да им одобрува дополнителни кусорочни кредити на народните одбори на околиите и на општините за намиравање на личните расходи предвидени во нивните буџети за 1956 година, ако нивните текушти буџетски приходи и средствата добивени по склучените кредити кај Народната банка во смисла на членот 26 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други кусорочни кредити не се достаточни за покривање на личните расходи.

2. Кусорочните позајмици од точката 1 не оваа одлука можат да им се одобруваат само на оние народни одбори на околиите и на општините што своите тримесечни планови на приходите и расходите за периодот јули-септември 1956 година ги донесле согласно членот 50 од Основниот закон за буџетите.

3. Народните одбори на околиите и на општините се должни искористените средства по дополнителните кредити од точката 1 на оваа одлука да и ги вратат на Народната банка најдоцна до 31 декември 1956 година.

4. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 296

14 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар

Потпретседател

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

402.

Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА

I. Општи одредби

1. Со цел за обезбедување ликвидност во работењето и регулирањето на кредитниот потенцијал на банките, банките и штедилниците (во натамошниот текст: банките) се должни да држат кај Народна банка како задолжителна резерва до 50% од средствата што кај нив се положени по разни основи.

По исклучок, банките се должни да ги држат кај Народната банка во целост како задолжителна резерва сите средства што според сојузните прописи не можат да се трошат, ако со тие прописи за одделни категории на овие средства не е определено поинаку.

Банките ја држат задолжителната резерва кај територијално надлежната организациона единица на Народната банка.

2. Височината на процентот на средствата од ставот 1 на претходната точка за задолжителна резерва на банките ја определува, во пропишаните граници до 50%, управниот одбор на Народната банка.

Сојузниот извршен совет може да пропише задолжителна височина на процентот од претходниот став.

3. Процентот на средствата за задолжителна резерва на банките определен врз основа на претходната точка може, по потреба, и во пропишаните граници, да се менува за сите банки, за одделни групи банки како и за одделни видови средства, со тоа што состојбата на средствата на задолжителната резерва на банките има да се сообрази со променетите проценти најдоцна во срок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на решението со кое е извршена промената.

Во решението за промена на височината на процентите управниот одбор на Народната банка го определува рокот до кој банките ќе ја сообразат состојбата на задолжителната резерва од претходниот став.

4. Народната банка е должна да врши контрола дали банките ги држат во депозит средствата во соодветна височина на задолжителната резерва.

5. На средствата на задолжителната резерва Народната банка плаќа интерес предвиден со посебни сојузни прописи.

II. Основица за определување височината на задолжителната резерва

6. Во основицата за определување височината на задолжителната резерва на банките во смисла на оваа одлука влегуваат средствата што се водат кај банките како побарувања на нивните комитенти (жиро сметки и други побарувања), самостојните фондови и други средства на комитентите, како и гаранциите.

Во основицата за определување височината на задолжителната резерва на банките не влегуваат средствата на општествените инвестициони фондови, на фондовите за унапредување на одделни области од стопанството, на фондовите за кредитирање на станбената изградба, како и буџетските и другите средства наменети за финансирање на

инвестициите. Во оваа основица не влегуваат ни средствата добиени преку кредити од Народната банка.

7. За пополнување на задолжителната резерва банката може да положи и благајнички запис на Народната банка.

8. Задолжителната резерва во смисла на оваа одлука банките ја држат на својата редовна текушта сметка кај Народната банка.

III. Контрола на задолжителната резерва

9. Со цел за контрола дали на редовната текушта сметка кај Народната банка држат како задолжителната резерва соодветен износ на средствата, банките се должни на надлежната организациона единица на Народната банка кај која се води нивната редовна текушта сметка да и поднесуваат периодично, за определените денови и во определен срок, пресметка на задолжителната резерва.

Пресметка на задолжителната резерва банките поднесуваат најмалку еднаш месечно.

За кои денови и во кои срокови банките ја поднесуваат пресметката предвидена во претходниот став, како и елементите (податоците) што пресметката треба да ги содржи, пропишува Народната банка.

10. Ако Народната банка со преглед и проверка на состојбата на средствата на односната банка ќе утврди дека на редовната текушта сметка на банката на име задолжителната резерва не се депонирани средства во соодветна височина, ќе наплати од банката пенал во височината до 2% од износот на помалку положените средства.

Височината на пеналот од претходниот став ќе ја определи управниот одбор на Народната банка.

11. Со наплатениот пенал од предходната точка Народната банка постапува на ист начин како со приходот од интереси.

IV. Казнени одредби

12. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок банката, без оглед на санкциите од точката 10 на оваа одлука:

1) ако на надлежната организациона единица на Народната банка не ѝ достави за определени денови и во определен срок пресметка на задолжителната резерва во смисла на точката 9 од оваа одлука;

2) ако на надлежната организациона единица на Народната банка ѝ поднесе пресметка на задолжителната резерва со неточни податоци.

За дејствието од оваа точка ќе се казнат за прекршок со паричната казна до 10.000 динари и директорот и раководителот на сметководството на банката, односно лицата што ги заменуваат нив или ги вршат тие функции.

Примената на казната од претходниот став не ја исклучува дисциплинската одговорност на службениците на односната банка.

Народната банка е должна за прекршокот од оваа точка да му поднесе пријава на републичкиот финансиски инспекторат.

13. Со паричната казна до 10.000 динари ќе се казнат за прекршок директорот и одговорниот службеник на Народната банка ако на надлежниот орган во смисла на точката 12 од оваа одлука не му поднесат пријава против односната банка и одговорните лица за сторениот прекршок. За прекршок од оваа точка пријава поднесува централата на Народната банка до републичкиот финансиски инспекторат.

Казните според одредбите од оваа точка не ја исклучуваат дисциплинската одговорност на службениците на Народната банка.

14. Платените пенали (точка 10) и платените парични казни (точка 12) банката ги покрива од вишокот на приходите над расходите што според прописите и остануваат за самостојно распоредување.

Ако банката не би имала достаточна средства за исплатата според претходниот став, непокривениот износ се пренесува во идната година.

V. Завршни одредби

15. Банките се должни да формираат задолжителна резерва во смисла на оваа одлука, односно да депонираат соодветни средства кај Народната банка во рокот што ќе го определи управниот одбор на Народната банка.

Рокот од претходниот став не може да биде покус од еден месец од денот на влегувањето во сила на решението на управниот одбор на Народната банка со кое е определена височината на задолжителната резерва на банките.

16. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 292

14 јули 1956 година

Белград

Секретар,

Потпретседател.

Вељко Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

403.

Врз основа на одредбата од главата XV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА КРЕДИТИТЕ И СРЕДСТВАТА, НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА**

1. Банките и штедилниците (во натамошниот текст: банките) плаќаат на кредитите и заемите добиени од Народната банка интерес по нормата што не може да биде поголема од 5% годишно.

Народната банка плаќа на вложените средства на банките интерес по нормата што не може да биде пониска од 1%.

2. Височината на интересната норма од претходната точка ја определува во предвидените граници управниот одбор на Народната банка.

3. На долгувањето на банките по кредитот што нема да биде намирен во рокот, на пречекорувањата по редовната текушта сметка на банките поради исплати без покритие и на ануитетите на банките за заемите што во рок не ќе бидат положени, банките плаќаат, покрај интересот што важи за кредитите и заемите кај Народната банка, и затезен интерес во рамките на сојузните прописи за интересните норми.

4. На задружните штедилници и на штедилниците основани од страна на народните одбори, им припаѓа надоместок на дел од средствата што до височината на определениот процент ги држат кај Народната банка како задолжителна резерва, а произлегуваат од штедните влогови.

Надоместокот од претходниот став го дава Народната банка во височина на разликата меѓу важечкиот интерес што Народната банка им го плаќа на банките на нивните вложени средства и интересот до 5,5% годишно. Штедилниците се должни кон барањето за надоместок да поднесат документација што ќе ја определи Народната банка.

5. Банките што според сојузните прописи одобруваат кредити без интерес или по интересната норма од 5% или пониска од 5% годишно, имаат право на надоместок.

На банките им припаѓа надоместок и за оние безинтересни кредити и кредитите одобрени со интересна норма од 5% или пониска од 5% годишно што во текот на 1955 година ги презеле од Народната банка како и за кредитите што во иднина ќе ги преземат од Народната банка, и тоа од денот на преземањето на таквите кредити.

6. За случаите од претходната точка надоместокот го дава Народната Банка во височина на разликата меѓу интересната норма по која банките според сојузните прописи им одобруваат кредити на определени категории корисници и интересната норма по која банките плаќаат интерес на своите кредити кај Народната банка зголемена за 1%.

Овој интерес се одобрува за време на користењето на безинтересниот кредит односно на кредитот одобрен по интересната норма од 5% или пониска од 5% годишно со тоа што тоа време да не може да биде подолго од рокот договорен или определен за враќање на таков кредит.

7. Банките се должни кон барањето за надоместок од точката 5 од оваа одлука да поднесат документација што ќе ја определи Народната банка.

8. Народната банка им го одобрува на банките надоместокот во смисла на оваа одлука на товар на сојузниот интерес пресметан во текуштата година, и тоа:

а) надоместокот за случаите од точката 4 — на товар на сојузниот пасивен интерес;

б) надоместокот за случаите од точката 5 — на товар на сојузниот активен интерес, со тоа што надоместокот по кредитите од точката 5 што ги преземале од Народната банка во текот на 1955 година, да оди на товар на сојузниот активен интерес наплатен во 1956 година.

9. Техничките упатства за примена на оваа одлука ги донесува Народната банка.

10. Од денот на почетокот на примената на оваа одлука престануваат да важат одредбите на точката 1 под в) и точката 2 под д) став 2 од Одлуката за интересните норми на средствата вложени при банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55), како и одредбите на други прописи што се во спротивност со одредбите на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1956 година.

Р. п. бр. 291

14 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

404.

Врз основа на членот 135 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ**

1. Народната банка, комуналните банки и штедилниците ги распределуваат своите приходи според одредбите од оваа одлука.

Југословенската банка за надворешна трговија и Југословенската инвестициона банка ги распределуваат своите приходи според посебни сојузни прописи.

2. Приходите на Народната банка се провизиите и трошоците што ги наплатува банката за услугите во банкарските работи, делот од остварениот интерес по кредитите во процентот што го определува сојузниот државен секретар за работи на финансите и другите приходи на банката.

3. Расходите на банката се расходите за лични и материјални издатоци, расходите во врска со емисија и останалите расходи.

4. Разликата меѓу наплатениот интерес, по одбиток на делот што ѝ припаѓа на банката во смисла на точката 2 од оваа одлука и на платениот интерес на средствата вложени кај банката, се внесува во Општиот инвестиционен фонд односно паѓа на товар на тој фонд.

5. Годишниот план на приходите и расходите на Народната банка го донесува управниот одбор на Народната банка со одобрение од сојузниот државен секретар за работи на финансите, а годишниот план на приходите и расходите на комуналната банка го донесува управниот одбор со одобрение од народниот одбор што ја основал банката.

6. Од остварениот вишок на приходите над расходите по завршната сметка на Народната банка, на комуналната банка или на штедилницата се издвојуваат средства за резервниот фонд, за фондот за наградување на службениците и работниците и за другите фондови.

Сојузниот државен секретар за работи на финансите ќе определи кој процент од износот на остварениот вишок на приходите над расходите треба да се уплати во резервниот фонд на Народната банка.

7. Приходите на комуналните банки и на штедилниците се интересите по дадените кредити, провизиите и трошоците што ги наплатуваат банките односно штедилниците за услугите во банкарските работи и останалите приходи.

8. Со статутот на Народната банка, на комуналната банка и на штедилницата ќе се утврди кои фондови има банката односно штедилницата, начинот на распределбата на остварениот вишок на овие фондови, како и употребата на средствата од тие фондови.

9. Резервниот фонд кај банките и штедилниците служи за покривање на ненаплативите побарувања, на надоместоците во врска со начелото на материјалната одговорност на банката, на интерните пресметковни разлики и на вишокот на расходите над приходите.

10. Расходите на комуналните банки и на штедилниците се интересите, провизиите и трошоците што ги плаќаат комуналните банки и штедилниците, личните и материјалните издатоци и останалите расходи.

11. Банките и штедилниците не и' плаќаат постојани придонеси на општествената заедница.

Од вишокот на приходите над расходите банките и штедилниците не плаќаат данок на добивка и не вршат издвојувања за општествените инвестициони фондови и за буџетите.

12. Комуналните банки и штедилниците ќе извршат распределба на вишокот на приходите над расходите за 1955 година според одредбите од оваа одлука.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 297

14 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

405.

Врз основа на членот 56 став 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА САМОСТОЈНИТЕ ПОГОНИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛУЧКО-ТРАНСПОРТНА ДЕЈНОСТ

1. Стопанските организации што се занимаваат со лучко-транспортната дејност иако не се регистрирани како претпријатија на луките и складовите, ако дејноста на вршење лучко-транспортни работи, складирање и манипулација со стоки ја издвојуваат одделен погон кој самостојно го пресметува вкупниот приход, распределбата на добивката за 1956 година за овој погон ќе ја вршат на начинот и со економските инструменти на Сојузниот општествен план за 1956 година што важат за претпријатијата на луките и складовите.

2. Самостојните погони од точката 1 на оваа одлука во своите инвестициони фондови го внесуваат отстапениот износ на данокот на добивка што го оствариле тие, во смисла на одделот 3 главата XVII

на Сојузниот општествен план за 1956 година. Овие средства можат да ги користат самостојните погони под условите предвидени со прописите за употреба на средствата за самостојно располагање на стопанските организации, и тоа само за сопствени стопански инвестиции, а не и за потребите на други погони во состав на истото претпријатие.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 299

14 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

406.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55) и членот 39 од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОТ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ КОРИСНИЦИТЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА МОРААТ ДА ГО ВЛОЖАТ ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

1. Во Одлуката за делот на сопствените средства кој корисниците на заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба мораат да го вложат во станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56) во точката I по одредбата под 2) се додава нова одредба, која гласи:

„3) за стопанските организации — 10%;“

Досегашната одредба под 3 станува одредба под 4.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 277

10 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

407.

Врз основа на одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ

1. Се овластува Сојузниот уред за цени да може на поодделни рудници на јаглен да им ги определи највисоките продажни цени за сите видови јаглен.

2. Сојузниот уред за цени може на поодделни рудници на јаглен да им определи и повисоки цени од продажните цени од 1955 година.

Вкупното зголемување на цените од претходниот став не може да биде поголемо од износот што претставува 1% од вкупната просечна продажна цена на јагленот од домашно производство од 1955 година.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата од точката IV на Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/55), доколку се однесува на продажните цени на јагленот.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 294
14 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

408.

Врз основа на одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦЕМЕНТОТ

1. Производителите на цемент се должни со денот на влегувањето во сила на Уредбата за измени и дополненија на Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), да ги намалат продажните цени на цементот што тие го произвеле за износот за кој со оваа уредба е извршено намалувањето на нормата на данокот на промет за цемент.

2. Сојузниот уред за цени ќе се прижи за извршувањето на оваа одлука и ќе донесува, по потреба, упатства за нејзино спроведување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 293
14 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

409.

Врз основа на членот 10 став 2 од Основниот закон за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ

I. Во Одлуката за височината на стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55) во точката I под 3 место износот „4.000“ се става износ „5.000“.

II. Во точката I се додава нов став 2, кој гласи: „По исклучок, на слепите лица можат да им се даваат стипендии во поголеми износи од износите предвидени во претходниот став, и тоа:

1) за редовни студии на факултети, на уметничките академии или на вишите школи — до 10.000 динари, а за последните две години на студиите — до 12.000 динари;

2) за научно или стручно усовршување — до 14.000 динари;

3) за школување во стручни или средни уметнички школи или во виши класови на гимназија — до 9.000 динари.“

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 290
14 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

410.

Врз основа на членот 11 став 3 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИО- НА БАНКА ШТО ГИ ПРЕДЛАГААТ ОДДЕЛНИ СО- ЈУЗНИ СТОПАНСКИ КОМОРИ, СОЈУЗИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ И ГЛАВНИОТ ЗАДРУ- ЖЕН СОЈУЗ НА ФНРЈ

1. Од 12-те членови на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка што ги именува Сојузниот извршен совет по предлог од сојузните стопански комори, од Сојузот на стопанските комори и од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ предлагаат:

Сојузната индустриска комора	3 члена
Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ	2 "
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ	1 "
Сојузната градежна комора	1 "
Сојузната сообраќајна комора	1 "
Сојузната надворешнотрговска комора	1 "
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ	1 "
Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ	1 "
Сојузот на занаетчиските комори на народните републики	1 "

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 278
10 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

411.

Врз основа на членот 135 став 3 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОДМОРАЛИШТАТА

1. Одморалиштата, лекувалиштата, домовите за одмор, прифатилиштата и туристичките кампови (во натамошниот текст: одморалиштата) основани од општествени организации, како и одморалиштата на стопанските организации што им се предадени на управување на синдикални организации, а кои исклучиво им даваат услуги на членовите на општествена организација и на членовите на нивната потесна фамилија, го распределуваат вкупниот приход според одредбите од уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации што важат за угостителските претпријатија и дуќани, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

Со правилата на одморалиштето може да се предвиди и други лица освен оние од претходниот став по исклучок да можат да користат услуги од одморалиштето.

Одредбите од претходните ставови се однесуваат и на воените одморалишта.

2. Нормата на амортизацијата на основните средства на одморалиштето ја определува општествената организација што го основала одморалиштето, во споредба со народниот одбор на околицата.

3. Одморалиштата не плаќаат интерес на основните средства и прилонеси од членот 26 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации ниту издвојуваат средства за

резервниот фонд и средства за самостојно располагање.

4. Платите на работниците и службениците на одморалиштето се утврдуваат со договор меѓу општествената организација и работниците и службениците на одморалиштето.

5. На услугите што им ги вршат одморалиштата на корисниците на одморалиштата не се плаќа општински данок на промет.

6. Одморалишта во цената на услугите не можат да калкулираат добивка. Ако спрема завршната сметка на одморалиштето се утврди дека одморалиштето сепак остварило добивка, оваа добивка ќе се пренесе во наредната година и ќе се употреби за подобрување односно за поефтинување на услугите на одморалиштето во наредната година.

7. Туристичките логори што ги организираат групи на одделни лица или членови на општествената организација со цел на привремен престој под шатори и во слични објекти за сместување, не се сметаат како угостителски организации во смисла на одредбите од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани, та на нив не се однесуваат одредбите од оваа одлука.

8. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансите во спогодба со државниот секретар за работи на стоковниот промет.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 295
14 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

412.

Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за овластување одбори за просвета да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54), Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ НА УЧИЛИШТАТА, КУРСЕВИТЕ И СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ

Со ова решение се врши дополнување на Решението за рангот на училиштата, курсевите и стручните испити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52, 42/52, 24/53, 55/53 и 38/55).

I

На спремата два класа средно училиште за општо образование (гимназија) и' одговара следново училиште

Во Федеративна Народна Република Југославија

Училиштито за народни милиционери при републичките државни секретаријати за внатрешни работи во траење од најмалу шест месеци, со претходно завршено најмалу основно училиште.

II

На спремата неполно средно училиште за општо образование (гимназија) и' одговараат следниве курсеви

Во предвоената Југославија

1) Едногодишниот трговински курс на Двегодишното трговското училиште „Комерцијум“ на профе-

сорот Брана Тодоровиќ во Белград, со претходно завршени најмалу два класа средно или на ова рамно училиште;

2) Едногодишниот трговски курс на Трговското училиште „Меркур“ во Белград, Загреб и во другите места, со претходно завршени најмалу два класа средно или на ова рамно училиште.

III

На спремата шест класа средно училиште за општо образование (гимназија) и' одговараат следниве училишта и курсеви:

A. Во предвоената Југославија

1) Стручното продужно училиште „Бата“ во Борово, со претходно завршено неполно средно училиште со положена пола матура или нему рамно училиште;

2) Државното рударско училиште во Цеље.

B. Во Федеративна Народна Република Југославија

1) Државното училиште за хигиеничари на медицински правец во Белград во траење од две години, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или нему рамно училиште — додека лицето со оваа спрема се наоѓа во структурата;

2) Зоопрепараторскиот курс во Загреб, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или нему рамно училиште — додека лицето со оваа спрема се наоѓа во структурата.

IV

На спремата полно средно училиште за општо образование (гимназија) и' одговараат следниве училишта и курсеви:

A. Во предвоената Југославија

Уметничкото училиште во Белград, со претходно завршено училиште до неполно средно или нему рамно училиште, и положен приемен испит.

B. Во Федеративна Народна Република Југославија

1) Зоопрепараторски курс во Загреб, со претходно завршени најмалу шест класа средно или на ова рамно училиште — додека лицето со оваа спрема се наоѓа во структурата;

2) Курсот за оптички техничари при Оптичко-индустриското училиште во Загреб, со претходно завршени најмалу шест класа средно или на ова рамно училиште — додека лицето со оваа спрема се наоѓа во структурата.

V

На спремата на више училиште и' одговараат следниве училишта и курсеви:

A. Во предвоената Југославија

1) Уметничкото училиште во Белград, со претходно завршени шест класа средно или на ова рамно училиште;

2) Уметничкото училиште во Белград, со претходно завршено неполно средно училиште со положена пола матура или нему рамно училиште, и' завршен Академски отсек за чиста уметност.

B. Во Федеративна Народна Република Југославија

1) Вишото стручно училиште за социјални работници во Загреб, со претходно завршено полно

средно училиште со положена голема матура или нему рамно училиште;

2) Едногодишниот курс за наставници по пеене во осумгодишните училишта во Нови Сад, со претходно завршено полно средно училиште со положена голема матура или нему рамно училиште;

3) Едногодишниот музичко-педагошки курс во Загреб, со претходно завршено полно средно училиште или нему рамно училиште и со положен стручен испит за звањето наставник по музичко воспитување.

VI

На факултетска спрема и одговараат следниве училишта:

Во предвоената Југославија

1) Уметничкото училиште во Белград со претходно завршено полно средно училиште со положена голема матура или нему рамно училиште;

2) Уметничкото училиште во Белград со претходно завршени шест класа средно или на ова рамно училиште и завршен Академски отсек за чиста уметност.

VII

Рангот на училиштата, курсевите и стручните испити утврдени со ова решение не го одредува односот на едно училиште спрема друго со цел да се признаат некои класови или испити на еден вид училиште за премин односно продолжување на школувањето во друг вид училиште, туку може да им служи на надлежните органи како основ за определување на стручната спрема при регулирањето на службеничките односи, пензиите и инвалидните.

Сојузниот извршен совет

Бр. 860
15 јуни 1956 година
Белград

Претседател
на Одборот за просвета,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 11 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) и членот 23 став 5 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

1. Во управниот одбор на Југословенската инвестициона банка се именуваат, и тоа:

за претседател:

Никола Минчев, член на Сојузниот извршен совет,

за потпретседател:

Маријан Цветковиќ, секретар за индустрија на Сојузниот извршен совет,

за членови:

Пал Шоти, сојузен народен пратеник и член на Извршниот совет на АП Војводина;

Илија Тепавац, сојузен народен пратеник;

Војин Поповиќ, сојузен народен пратеник — генерален секретар на Сојузната селскостопанска комора на ФНРЈ;

Свега Пауновиќ, сојузен народен пратеник, претседател на Земскиот одбор на Сојузот на синдикатите на рударите и металурзите на НР Србија;

Миленко Бојаниќ, член на Извршниот совет на НР Србија;

Марин Цетиниќ, член на Извршниот совет на НР Хрватска, претседател на Одборот за стопанство на Извршниот совет на НР Хрватска;

Антон Боле, член на Извршниот совет на НР Словенија;

Блажо Ѓуричиќ, член на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина;

Благој Попов, член на Извршниот совет на НР Македонија;

Гојко Гарчевиќ, член на Извршниот совет на НР Црна Гора;

Иван Буковиќ, член на Извршниот совет на НР Хрватска — претседател на Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ;

Перо Зечевиќ, директор на претпријатието „Панчевачки рит“ — како претставник на Сојузната селскостопанска комора на ФНРЈ;

Никола Милановиќ, генерален директор на Генералната дирекција на ППТ — како претставник на Сојузната сообраќајна комора;

Исток Палјаруци, комерцијален директор на рудникот Бор — како претставник на Сојузната надворешнотрговската комора;

Инж. Миша Бауер, директор на претпријатието „Хидроелектро“, Загреб, — како претставник на Сојузната градежна комора;

Петар Човиќ, главен секретар на Трговската комора на НР Србија — како претставник на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ;

Миленко Јовичиќ, претседател на Здружението на железарите и директор на Железарата Зеница;

Владо Јуричиќ, претседател на Здружението за гума и директор на Комбинатот за гума и обувки „Борово“;

Светислав Миливојевиќ, потпретседател на управниот одбор на Сојузната индустриска комора и директор на Индустријата за трактори и машини, Земун — како претставник на Сојузната индустриска комора;

Милан Медик, потпретседател на Занаетчиската комора на АП Војводина и член на Претседателството на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ — како претставник на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ;

Крсто Филиповиќ, претседател на Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ — како претставник на Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ;

Анте Раос, генерален секретар на Главниот за-дружен сојуз на ФНРЈ.

2. Генералниот директор на југословенската инвестициона банка е член на управниот одбор според својата положба.

Б. бр. 2116

5 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

Врз основа на точката VIII од Решението за Публицистичко-издавачкиот завод „Југославија“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/56), членот 23 став 5 и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПУБЛИЦИСТИЧКО-ИЗДАВАЧКИОТ ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИЈА“

За членови на Управниот одбор на Публицистичко-издавачкиот завод „Југославија“ се именуваат, и тоа:

Љубо Бабиќ, генерален секретар на Туристичкиот сојуз на Југославија,

Ото Вихали-Мерин, главен уредник на списанието „Југославија“,

Марко Челебонковиќ, сликар — редовен професор на Академијата на ликовните уметности,

Ашер Делеон, член на Секретаријатот на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Божо Ѓуровиќ, главен уредник на „Информативни приручник“,

Лутво Хајдарагиќ, директор на Публицистичко-издавачкиот завод „Југославија“,

Селмо Хашимбеговиќ, секретар на Народната скупштина на НР Србија,

Стево Маодуши, полковник — главен уредник на „Народна армија“,

Јара Рибникар, заменик на главниот уредник на списанието „Југославија“,

Јоже Смоле, уредник на „Борба“,

Станка Веселинов, сојузен пратеник, директор на „Неделне информативне новине“,

Вукица Видиќ, заменик началник во Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет, и Александар Вучо, секретар на Сојузот на книжевниците на Југославија.

Б. бр. 2126

9 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

Врз основа на членот 27 став 2 од Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56), а во врска со членот 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА КАДРОВИ ПРИ СОЈУЗНАТА ГРАДЕЖНА КОМОРА

За членови на Управниот одбор на фондот за кадрови при Сојузната градежна комора, што ги определува Сојузниот извршен совет, се именуваат, и тоа:

1. Туфегички инж. Владимир, советник на Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет;

2. Марикиќ Ратко, виши референт на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет;

3. Љубиновски инж. Коста, виши референт на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 2120

6 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
396. Указ за прогласување на Законот за организацијата на внатрешните работи — — —	569
Закон за организацијата на внатрешните работи — — —	569
397. Уредба за Југословенската инвестициона банка — — — — —	580
398. Уредба за работењето на индустриските погони, занаетчиските работилници и економите на казнено-поправителните установи — — — — —	582
399. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба — — —	584
400. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	585
401. Одлука за одобрување временни дополнителни кредити на народните одбори за исплата на личните расходи по буџетот за 1956 година — — — — —	585
402. Одлука за задолжителната резерва на банките кај Народната банка — — — — —	586
403. Одлука за интересните норми на кредитите и средствата на банките кај Народната банка — — — — —	587
404. Одлука за распределба на приходите на банките и штедилниците — — — — —	587
405. Одлука за распределба на добивката на самостојните погони регистрирани за вршење на лучко-транспортната дејност — — — — —	588
406. Одлука за дополнување на Одлуката за делот на сопствениците кој користиците на заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба мораат да го вложат во станбената изградба — — — — —	588
407. Одлука за продажните цени на јагленот — — — — —	589
408. Одлука за продажните цени на цементот — — — — —	589
409. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за височината на стипендиите — — — — —	589
410. Одлука за бројот на членовите на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка што ги предлагаат одделни сојузни стопански комори, сојузите на стопанските комори и Главниот здружен сојуз на ФНРЈ — — — — —	589
411. Одлука за распределба на вкупниот приход на одморалиштата — — — — —	590
412. Решение за дополнување на Решението за работ на училиштата, курсевите и стручните испити — — — — —	590

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ Марко бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ Марко бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград